

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО



ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА	07.11.2018 БРОЈ 13	ПРИМЕРОКОТ Е БЕСПЛАТЕН
------------------------	-----------------------	---------------------------

СОДРЖИНА

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за укинување на Развојна Програма “Изградба на улица 20 месност Ширината” Берово и Развојна Програма “Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево”.....

О Д Л У К А за укинување на План за програми за развој на Општина Берово за 2018-2020 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за донесување на План на програми за развој на Општина Берово за 2019-2021.....

З А К Л У Ч О К за донесување на План на програми за развој на Општина Берово за 2019-2021 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на Р Е Ш Е Н И Е За формирање Општински совет за безбедноста на сообраќајот на патиштата.....

Р Е Ш Е Н И Е За формирање Општински совет за безбедноста на сообраќајот на патиштата.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за формирање на Локален совет за превенција.....

О Д Л У К А за формирање на Локален совет за превенција.....

З А К Л У Ч О К за објавување на Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Совет за заштита на потрошувачите на Општина Берово.....

Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Совет за заштита на потрошувачите на Општина Берово...

З А К Л У Ч О К за објавување на Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Совет за јавно здравје и определување на членови на подрачјето на Општина Берово.....

Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Совет за јавно здравје и определување на членови на подрачјето на Општина Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на Р Е Ш Е Н И Е за формирање Локален Совет за млади на Општина Берово.....

Р Е Ш Е Н И Е за формирање Локален Совет за млади на Општина Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ.....

О Д Л У К А ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ.....

З А К Л У Ч О К за објавување на ПРАВИЛНИК за спроведување постапка за субвенционирање на трошоци за комунални услуги.....

ПРАВИЛНИК за спроведување постапка за субвенционирање на трошоци за комунални услуги.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови на Управниот одбор на ЈЗУ „Здравен дом“ – Берово.....

Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови на Управниот одбор на ЈЗУ „Здравен дом“ – Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на Измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Берово за 2018 година.....

Измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Берово за 2018 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за субвенционирање на ЈПКР “Услуга” Берово.....

О Д Л У К А за субвенционирање на ЈПКР “Услуга” Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за утврдување на приоритет за учество на јавен повик бр.07/2018 за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 124.....

О Д Л У К А за утврдување на приоритет за учество на јавен повик бр.07/2018 за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 124.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање согласност за намената на инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 124.....

О Д Л У К А за давање согласност за намената на инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 124.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година (трет квартал).....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година (трет квартал).....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година (трет квартал).....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година (трет квартал).....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година (трет квартал).....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година (трет квартал).....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од III (трето) одделение..

З А К Л У Ч О К за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од III (трето) одделение.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од VI (шесто) одделение...

З А К Л У Ч О К за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од VI (шесто) одделение.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од IX (деветто) одделение

З А К Л У Ч О К за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од IX (деветто) одделение.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип.....

О Д Л У К А за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип...

О Д Л У К А за давање согласност на Одлуката на Советот на Општина Берово за утврдување приоритет на проект за учество на јавен повик бр. 07/2018 за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 124.1.....

Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2018 година на ФК “Русиново“.....

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2018 година на ПВЈТ Вечен Дом.....

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2018 година на Мухамед Мухаџери

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2018 година на Стојанчо Гутловски

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2018 година на Ангела Трендафилова

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2018 година на Весна Бизговска Муџунска

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2018 година на Горан Колевски

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2018 година на Дафинка Рушковска

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2018 година на Ивана Дујовска Јордановска

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2018 година на Марија Милошевски

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2018 година на Митко Брашнарски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на
Одлука за укинување на
Развојна Програма
“Изградба на улица 20 месност Ширината” Берово и
Развојна Програма
“Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево”

Се објавува Одлука за укинување на Развојна Програма “Изградба на улица 20 месност Ширината” Берово и Развојна Програма “за Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево, Бр.09-3649/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/1
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/2002), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 14-тата седницата одржана на 06.11.2018 година донесе:

О Д Л У К А
за укинување на План за програми за развој
на Општина Берово за 2018-2020 година

1. Се укинуваат:

- Планот на Програми за развој Образец В1, Буџетска Програма Комунални дејности, ознака на Буџетска Програма ЈД, Развојна програма “Изградба на улица 20 месност Ширината” Берово, ознака на развојна програма ЈДА бр.22-2445/1 од 03.11.2017 година и
- Планот на Програми за развој Образец В1, Буџетска Програма Комунални дејности, ознака на Буџетска Програма ЈИ, Развојна програма “Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево”, ознака на развојна програма ЈИА бр.22-2445/2 од 03.11.2017 година;

од Планот на програми за развој на Општина Берово за 2018-2020 година, кој Советот на Општина Берово го донесе со Заклучок Бр. 09-2578/1 од 15.11.2017 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-3649 /1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

Заклучок за донесување на
План на програми за развој на Општина Берово за 2019-2021

Се објавува Заклучок за донесување на План на програми за развој на Општина Берово за 2019-2021, Бр.3650/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/2
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/2002), член 19 став 2 точка 44 („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 21-б од Законот за Буџетите (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.64/2005.....167/2016), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 06.11.2018 година донесе:

З А К Л У Ч О К
за донесување на План на програми за развој на Општина Берово
за 2019-2021 година

1. Советот на Општина Берово го донесува Планот на програми за развој на Општина Берово за 2019-2020 година.
2. Составен дел на овој Заклучок се:
 - ✚ Образец В1 Развојна Програма за Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево, Бр.22-3479/1 од 19.10.2018 година и
 - ✚ Образец В1 Развојна Програма за заштита на жителите од една планина долж две реки, Бр.19-3480/1 од 19.10.2018 година.
3. Донесениот план на Програмите за развој е составен дел на Предлог-Буџетот на Општина Берово
4. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-3650/1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К

за објавување на

Р Е Ш Е Н И Е

За формирање Општински совет за безбедноста на
сообраќајот на патиштата

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за формирање Општински совет за безбедноста на сообраќајот на патиштата, Бр.3651/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/3
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа 370 од Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18 и 83/18) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 14-тата седницата одржана на 06.11.2018 година донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

**За формирање Општински совет за безбедноста на
сообраќајот на патиштата**

1. Се формира Општински совет за безбедноста на Сообраќајот на патиштата за општина Берово, во состав:

1. Зоран Јовановски - член,
2. Сашко Андовски - член,
3. Зоран Ханџиски - член,
4. Тони Ѓоковиќ - член,
5. Венко Бошнаковски - член,
6. Петар Бошнаковски - член,
7. Јован Цикарски - член,

2. Целта за формирање на Советот е развивање и унапредување на сообраќајното образование и воспитување на учесниците во сообраќајот, остварување на соработка и координација во развивањето на сообраќајно-превентивната работа и самозащитата, унапредување на општата безбедност на сообраќајот на патиштата како работа од општествен интерес, како и заради иницирање и предлагање на потребни мерки за поголема безбедност на сообраќајот на патиштата.

3. Претседателот на Советот го избираат членовите на Советот.

4. Советот за својата работа донесува деловник.

5. Мандатот на членовите на Советот е четири години.

6. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09- 3651/1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

О Д Л У К А
за формирање на Локален совет за превенција

Се објавува О Д Л У К А за формирање на Локален совет за превенција, Бр.3652/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/4
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 11 став 3 и член 25 став 3 од Законот за полиција („Сл.весник на РМ“ бр.114/06.....64/2018), Советот на Општина Берово на 14-тата седница одржана на 06.11.2018 година донесе:

О Д Л У К А
за формирање на Локален совет за превенција

Член 1

Се формира локален совет за превенција како советодавно и координативно тело заради остварување на соработката и зацврстување на влијанието на јавноста во работата на полицијата.

Член 2

Целта на локалниот совет за превенција се состои во изградба на заеднички препораки за подобрување на јавната безбедност на подрачјето на Општина Берово, како и градење на доверба и партнерски односи во превенирање на појавите што влијаат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Член 3

Локалниот совет за превенција е составен од преставници на локалната и централната власт, како и други владини и невладини организации.

Член 4

Со локалниот совет за поревенција заседава Градоначалникот на Општина Берово Звонко Пекевски.

Преставници во Советот од член 1 на оваа Одлука се:

1. Златко Биковски - Основно јавно обвинителство-Берово
2. Бранко Мазгански - Командир на полициска станица-Берово
3. Јован Матеничарски - Претседател на Совет на Општина Берово
4. Јагода Шахпаска - Пратеник во Собранието на РМ
5. Предраг Монеv - Член на Совет на Општина Берово
6. Ѓерасим Гриовски- Член на Советот на Општина Берово
7. Васко Мамучевски - Инспектор за превентива
8. Љупка Дупкарска- ПЕ на Министерство за правда - Берово
9. Гоце Милошевски - ПЕ на МЗШВ-Берово
10. Атанас Фидански - Биро за развој на образованието ПЕ Берово
11. Мирјана Каракутовска - ПЕ на Министерство за финансии - Берово
12. Емилија Галабовска Биљарска - ЈУ МЦСР Берово
13. Тодорчо Кацарски - Здравен дом Берово
14. Владо Клиничарски - ШС Малешево Берово
15. Зоран Коколански - ПЕ на Фонд за здравство Берово
16. Драги Топаловски - ПЕ на Фонд за ПИОМ Берово
17. Илија Рунтеvски- ЈПКР „Услуга“ Берово
18. Јован Ковачовски - Здружение на граѓани
19. Сенад Расимов - претставник од медиумите
20. Илија Букушовски - преставник на МПЦ
21. Ферисан Зекиров - преставник на Исламска верка заедница
22. Јасмина Кржовска- одделение за локлен економски развој
23. Љупчо Готовски- здружение на пензионери

За технички секретар на Локалниот совет за превенција се назначува Емилија Галабовска Биљарска.

Член 5

Мандатот на членовите на Советот е четири години.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Берово“.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на

РЕШЕНИЕ
за формирање на Совет за заштита на потрошувачите
на Општина Берово

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Совет за заштита на потрошувачите на Општина Берово, Бр.3653/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/5
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 56 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 126 од Законот за заштита на потрошувачите („Сл.весник на РМ“ бр.38/04.....140/2018) и член 67 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02,18/07,30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 14-тата седница одржана на 06.11.2018 година, донесува:

РЕШЕНИЕ
за формирање на Совет за заштита на потрошувачите
на Општина Берово

1. Се формира Совет за заштита на потрошувачите на Општина Берово во следниот состав:
 1. Јованка Василевска Петрушева - претседател
 2. Емилија Пачемска - член
 3. Лилјана Илиевска - член
 4. Катерина Цонкинска - член
 5. Марија Буровска- член
2. Членови на Советот за заштита на потрошувачите се избираат од редовите на советниците, здруженија на потрошувачи и други здруженија на граѓани, јавните претпријатија, стопански комори и од државните органи на инспекциски надзор кои имаат надлежности поврзани со заштита на потрошувачите.
3. Советот од точка 1 на ова Решение ја следи состојбата на квалитетот на услугите што ги даваат јавните служби, дава мислење и предлози за подобрување на квалитетот на услугите, организира јавни трибини, соработува со јавните служби и со општинската администрација, предлага двегодишни програми за заштита на потрошувачите, во согласност со Програмата за заштита на потрошувачите на Владата, кои ги усвојува Советот на Општината.

4. Мандатот на членовите на Советот за заштита на потрошувачите изнесува 4 (четири) години.
5. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-3653 /1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

Р Е Ш Е Н И Е
за формирање на Совет за јавно здравје и определување
на членови на подрачјето на Општина Берово

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Совет за јавно здравје и определување на членови на подрачјето на Општина Берово Бр.3654/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/6
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 18 од Законот за јавно здравје (“Службен Весник на Република Македонија” бр.22/10, 136/11, 144/2014, 149/2015 и 37/2016) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 14-тата седницата одржана на 06.11.2018 донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за формирање на Совет за јавно здравје и определување
на членови на подрачјето на Општина Берово

1. Се формира Совет за јавно здравје на подрачјето на Општина Берово во кој ќе членуваат 4 (четири) преставници на општината и 1 (еден) преставник од Центарот кој го покрива подрачјето на општината од областа на јавното здравје, во состав:

1. Венко Пашалиски - член,
2. Дивна Соколчевска - член,
3. Верица Мачевска - член,
4. Кристина Милошевска - член,

5. Весна Коловска - член.
2. Претседателот на Советот го избираат членовите на Советот.
3. Советот за својата работа донесува деловник.
4. Членовите на Советот имаат задача да ги проучуваат прашањата и политиките од областа на јавното здравје да изготвуваат мислења и да даваат иницијативи и предлози до органите на општината.
5. Мандатот на членовите на Советот е четири години.
6. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-3654 /1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

Р Е Ш Е Н И Е
за формирање Локален Совет за млади на Општина Берово

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за формирање Локален Совет за млади на Општина Берово Бр.3655/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/7
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 а во врска со член 22 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на општина Берово на 14-тата седница одржана 06.11.2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за формирање Локален Совет за млади
на Општина Берово

1. Се формира Локален Совет за млади на Општина Берово, во состав:

1. Бранко Букушовски - член,
2. Наташа Нешовска - член,
3. Јорданчо Ајтовски - член,
4. Александар Чамовски - член,
5. Васко Кафтански - член,

2. Претседателот на Советот го избираат членовите на Советот.

3. Советот за својата работа донесува деловник.

4. Програмски задачи на „Локалниот совет на млади “ за подрачјето на Општина Берово се:

- Остварување на поширок општествен интерес на младите;
- Подобрување на положбата на младите во општината;
- Застапување на младите;
- Учество и вклучување во креирањето на младинските политики;
- Вмрежување и претставување на младите од Берово на регионално, национално и меѓународно ниво;
- Информирање на младите луѓе за прашања од нивен интерес и зајакнување на меѓуинституционалната и меѓусекторската соработка во работата со млади;
- Советодавна и консултативна улога во процесот на селектирање на проекти и програми од интерес за младите од општината и локалните институции;
- Испитување и согледување на проблемите и потребите на младите;
- Воспоставување на соработка и координација со органите и телата на други нивоа на власт, а посебно со телата кои ги третираат малдите;
- Зајакнување на капацитетот на членовите и квалитетот на нивната работа како и поддршка за младинско организирање и учество;

5. Оперативни задачи на „Локалниот совет на млади” за подрачјето на Општина Берово се:

- Предлагање на конкретни предлози до Советот на Општина Берово и институциите кои директно и индиректно се поврзани со младите во Берово, со цел подобрување

на состојбата на младите во обласите дефинирани со Локалната младинска стратегија;

- Советување на општинската администрација и Совет по прашања важни за целокупниот развој на општината, со посебен акцент на младите;
- Давање препораки за спроведување на активности од страна на локалната власт, здруженијата и младинските организации, утврдени на основа на анализа на проблемите и потребите на младите;
- Изготвување на редовни извештаи, препораки и заклучоци во приоритетните области на кои ќе се фокусира локалниот младински совет;
- Формирање на работни групи по области и приоритети, за потемелно и поефикасно истражување на потребите на младите;
- Организирање на трибини, дебати, фокус групи и консултации;

6. Мандатот на членовите на Советот е четири години.

7. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Берово“.

Бр.09-3655/1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

О Д Л У К А
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ
НА ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Се објавува О Д Л У К А за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги Бр.3656/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/8
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.5/02), член 11, 12 и 214 став 2 од Законот за социјална заштита („Сл.Весник на РМ“ бр.79/09.....51/2018), Советот на општина Берово, на 14-тата седница одржана на ден 06.11.2018 нгодина, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ
НА ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Член 1

Општина Берово ќе врши обезбедување на остварување на социјалната заштита на граѓаните, од средствата на Буџетот на општина Берово, во облик на спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓаните кои се изложени на социјални ризици.

Со оваа Одлука се утврдуваат компонентите, корисниците, критериумите и постапката за спроведување на мерките.

Член 2

Субвенцијата се состои од:

- Покривање на трошоците за потрошени максимум 10м³ вода за пиење за секој корисник на услугата, односно на субвенцијата, во период од 12 месеци од остварување на правото.

Доколку корисникот има потрошено помалку од 10м³ вода за пиење, предмет на субвенција ќе биде реално потрошената количина на вода за пиење.

Член 3

Субвенционирањето од средствата на Буџетот на општина Берово ќе можат да го користат 50 лица кои имаат статус на:

1. Корисник на социјална помош или
2. Корисник на постојана парична помош или
3. Невработен подолго од 12 месеци, а доколку корисникот е во брак, тогаш и неговиот брачен другар да е невработен,

Услов за погоренаведените категории е: корисниците и нивните брачни другари да бидат пријавени во Агенцијата за вработување на Република Македонија и активно да бараат работа; заедно со брачниот другар да не оствариле приходи поголеми од 105.600,00 денари во предходната година.

- 4 Лица кои имаат најмалку 70% степен на инвалидитет или тешка болест, односно нивниот брачен другар или друг член на семејството е со инвалидитет од најмалку 70% или има тешка болест.

Како тешка болест во оваа категорија се подразбираат малигни или церебрално васкуларни заболувања.

Услов за оваа категорија на корисници (по основ на инвалидитет или тешка болест) е во предходната година, заедно со брачните другари да не остваруваат приходи поголеми од 105.600,00 денари.

Член 4

Се утврдува дека сите категории на граѓани утврдени во член 3 од оваа Одлука, субвенционирањето ќе можат да го користат доколку кумулативно ги исполнуваат следните критериуми:

- Да се државјани на Република Македонија;
- Да се жители на општина Берово;
- Да се корисници на услуги за вода за пиење од ЛПКР “Услуга” Берово;
- Да се подносителите на барање за субвенционирање на трошоци за комунални услуги.

Член 5

Врз основа на оваа Одлука, за секој корисник на субвенцијата ќе се одлучува со поединечно Решение, по претходно спроведена постапка на јавно огласување, прибирање на барања и обработка на истите.

Максималните износи од член 2 на оваа Одлука, за секој корисник на комуналните услуги, односно на субвенцијата ќе бидат исти и ќе бидат фиксни, односно нема да зависат од месечните трошоци за секој корисник одделно.

Член 6

Доколку на повикот се пријават повеќе од 50 лица кои ги исполнуваат условите за субвенционирање, Комисијата ќе го примени принципот “прв дојден- прв услужен”, односно правото ќе го остварат првите 50 лица, чии пријави ќе бидат навремени и во целост ги исполнуваат условите од повикот.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-3656/1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на

ПРАВИЛНИК
за спроведување постапка за субвенционирање
на трошоци за комунални услуги

Се објавува ПРАВИЛНИК за спроведување постапка за субвенционирање на трошоци за комунални услуги Бр.3657/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/9
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги Бр.09- 3656/1 од 06.11.2018 година, Советот на општина Берово на 14-тата седница одржана на ден 06.11.2018 година, го донесе следниот:

ПРАВИЛНИК
за спроведување постапка за субвенционирање
на трошоци за комунални услуги

Член 1

Со овој правилник се регулира постапката за спроведувањето на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги и се утврдуваат компонентите, корисниците и критериумите за избор на корисниците на субвенциите.

Член 2

Субвенцијата се состои од:

- Покривање на трошоците за потрошени максимум 10м³ вода за пиење за секој корисник на услугата, односно на субвенцијата, во период од 12 месеци од остварување на правото.

Доколку корисникот има потрошено помалку од 10м³ вода за пиење, предмет на субвенција ќе биде реално потрошената количина на вода за пиење.

Член 3

Субвенционирањето од средствата на Буџетот на општина Берово ќе можат да го користат 50 лица кои имаат статус на:

4. Корисник на социјална помош или
5. Корисник на постојана парична помош или
6. Невработен подолго од 12 месеци, а доколку корисникот е во брак, тогаш и неговиот брачен другар да е невработен,

Услов за погоренаведените категории е: корисниците и нивните брачни другари да бидат пријавени во Агенцијата за вработување на Република Македонија и активно да бараат работа; заедно со брачниот другар да не оствариле приходи поголеми од 105.600,00 денари во предходната година.

- 5 Лица кои имаат најмалку 70% степен на инвалидитет или тешка болест, односно нивниот брачен другар или друг член на семејството е со инвалидитет од најмалку 70% или има тешка болест.

Како тешка болест во оваа категорија се подразбираат малигни или церебрално васкуларни заболувања.

Услов за оваа категорија на корисници (по основ на инвалидитет или тешка болест) е во предходната година, заедно со брачните другари да не остваруваат приходи поголеми од 105.600,00 денари

Член 4

Сите категории на граѓани утврдени во член 3 од овој Правилник, субвенционирањето ќе можат да го користат доколку кумулативно ги исполнуваат следните критериуми:

- Да се државјани на Република Македонија;
- Да се жители на општина Берово;
- Да се корисници на услуги за вода за пиење од ЈПКР “Услуга” Берово;
- Да се подносител на барање за субвенционирање на трошоци за комунални услуги.

Член 5

За секој корисник на субвенцијата Градоначалникот ќе носи поединечно Решение, по претходно спроведена постапка на јавно огласување, прибирање на барања и обработка на истите.

Јавен оглас за поднесување на барања за субвенционирање на трошоците за комунални трошоци ќе биде објавен од страна на Градоначалникот на општина Берово.

Јавниот оглас ќе трае 30 дена, сметано од денот на објавувањето на веб страната на Општина Берово.

Постапката по објавениот оглас ќе ја спроведува Комисија, формирана од страна на Градоначалникот на Општина Берово. Комисијата ќе ги прибира поднесените барања, ќе ги обработува истите и за оние баратели кои ги исполнуваат условите по објавениот јавен оглас, ќе достави предлог до Градоначалникот за избор на корисници на субвенцијата на трошоци за комуналните услуги.

Доколку на повикот се пријават повеќе од 50 лица кои ги исполнуваат условите за субвенционирање, Комисијата ќе го примени принципот “прв дојден- прв услужен”, односно правото ќе го остварат првите 50 лица, чии пријави ќе бидат навремени и во целост ги исполнуваат условите од повикот.

Член 6

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Берово”.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

О Д Л У К А
за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Бр.3658/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/10
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 14-та седница одржана на 06.11.2018 година донесе:

О Д Л У К А
за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Член 1

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

Член 2

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастерска парцела 2553 дел 5 на ул. “Маршал Тито” бр.107 во Берово, Број на зграда 1, Намена ВЗ-1, Влез 1 ПР бр.1, ДП Внатрешна површина 239 м², заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово – (Објект Кино Сала во Берово).

Член 3

Комисијата за располагање со недвижни и движни страни, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-3658/1
06.11.2018 година
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на

РЕШЕНИЕ
за именување на членови на Управниот одбор на
ЈЗУ „Здравен дом“ – Берово

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови на Управниот одбор на ЈЗУ „Здравен дом“ – Берово, Бр.3659/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/11
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 5/02), а во врска со член 100 став 3 од Законот за здравствената заштита („Сл.весник на РМ“ бр.43/12.....37/2016) и согласно член 19 став 2 точка 42 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 14-тата седницата одржана на 06.11.2018 година донесе:

РЕШЕНИЕ
за именување на членови на Управниот одбор на
ЈЗУ „Здравен дом“ - Берово

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена установа „Здравен дом“- Берово се именуваат:
- Стојан Предарски и
- Сања Бугариновска.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-3659 /1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

**Измена на распоредот на средствата на
Буџетот на Општина Берово за 2018 година**

Се објавува Измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Берово за 2018 година, Бр.3660/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/12
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ

на Општина **БЕРОВО** за 2018

1. Општ дел

Член 1
Буџетот на Општината **БЕРОВО** за 2018 година, се состои од :

I. Вкупни приходи	286,680,605	282,427,000
Даночни приходи	32,455,033	28,581,033
Неданочни приходи	18,863,528	18,694,528
Капитални приходи	6,505,000	5,210,000
Приходи од дотации	153,446,825	153,446,825
Приходи од трансфери	41,662,439	38,811,834
Приходи од донации	33,747,780	37,682,780
II. Вкупни расходи	284,342,605	280,089,586
Од утврдени намени	283,942,605	279,689,586
Расходи од резерви	400,000	400,000
III. Дефицит	2,338,000	2,337,414
IV. Финансирање	-2,338,000	-2,337,414
Прилив	0	0
Домаш. задолжувања	0	0
Странски заеми	0	0
Одлив	2,338,000	2,337,414
Отплата на главница	2,338,000	2,338,000

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува :

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од дојачи		Приходи од донации		Приходи од кредити		Зкупни приходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
71	Даночни приходи	32,455,033	28,581,033	0	0	0	0	0	0	0	0	32,455,033	28,581,033
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	1,690,000	1,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,000	1,525,000
713	Даночи на имот	8,192,033	7,992,033	0	0	0	0	0	0	0	0	8,192,033	7,992,033
717	Даночи на специфични услуги	20,093,000	16,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,093,000	16,679,000
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	2,480,000	2,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	2,385,000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5,065,528	4,896,528	13,798,000	13,798,000	0	0	0	0	0	0	18,863,528	18,894,528
722	Гроби, судски и административни такси	510,000	505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	505,000
723	Такси и надоместоци	1,250,000	1,290,000	8,118,000	8,118,000	0	0	0	0	0	0	9,368,000	9,408,000
724	Други владини услуги	30,000	25,000	5,650,000	5,650,000	0	0	0	0	0	0	5,680,000	5,675,000
725	Други неданочни приходи	3,275,528	3,076,528	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	3,305,528	3,105,528
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6,505,000	5,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,505,000	5,210,000
731	Продажба на капитални средства	50,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	5,000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	6,455,000	5,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,455,000	5,205,000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	41,662,439	38,811,834	0	0	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	228,857,044	229,941,439
741	Трансфери од други нивои на власт	41,662,439	38,811,834	0	0	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	195,109,284	192,258,659
742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	33,747,780	37,547,780	0	0	33,747,780	37,547,780
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	0	0	135,000
		85,688,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од Дојации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екстерна расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	21,063,000	21,063,000	0	0	0	0	104,737,979	104,537,979	0	0	0	0	125,800,979	125,600,979
401 Основни плати	14,097,000	14,097,000	0	0	0	0	76,494,755	76,294,755	0	0	0	0	90,591,755	90,391,755
402 Придоноси за социјално осигурување	5,241,000	5,241,000	0	0	0	28,243,224	28,243,224	0	0	0	0	0	33,484,224	33,484,224
404 Надоместоци	1,725,000	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,000	1,725,000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	24,942,200	22,700,955	10,773,000	10,631,450	27,597,478	28,335,392	2,642,006	2,761,006	0	0	0	0	66,954,684	64,428,803
420 Патни и дневни расходи	316,000	306,000	65,000	65,000	331,290	331,290	992,187	1,004,187	0	0	0	0	1,704,477	1,706,477
421 Комunalни услуги, греење, комуникација и транспорт	8,908,560	8,781,560	1,260,000	1,250,000	13,565,890	13,265,523	4,000	4,000	0	0	0	0	22,756,450	23,321,083
422 Материјали и ситен инвентар	1,760,000	1,136,755	6,725,000	6,747,450	3,044,102	3,071,583	417,987	502,987	0	0	0	0	11,947,089	11,458,775
424 Поправки и тековно одржување	6,294,000	5,889,000	485,000	650,000	1,648,530	2,688,530	0	1,000	0	0	0	0	8,427,530	9,228,530
425 Договорни услуги	4,115,640	3,259,640	1,159,000	964,000	7,563,055	7,514,555	270,178	270,178	0	0	0	0	13,107,873	12,008,373
426 Други тековни расходи	2,888,000	2,668,000	579,000	535,000	1,424,911	1,443,911	239,916	260,916	0	0	0	0	5,131,527	4,907,827
427 Привремени вработувања	660,000	660,000	500,000	420,000	0	0	717,738	717,738	0	0	0	0	1,877,788	1,797,738
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	100,000	34,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	34,359
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	100,000	34,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	34,359
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1,957,000	2,901,145	295,000	280,000	770,626	718,326	8,440,802	10,240,802	0	0	0	0	11,463,428	14,140,273
461 Субвенции за јавни претпријатија	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
463 Трансфери до невладини организации	1,147,000	1,146,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,147,000	1,146,145
464 Разни трансфери	810,000	1,155,000	295,000	280,000	770,626	718,326	8,440,802	10,240,802	0	0	0	0	10,316,428	12,394,128
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	34,887,800	28,062,522	2,730,000	2,886,550	20,340,742	19,855,128	22,664,972	24,680,972	0	0	0	0	80,623,514	75,485,172
480 Купување на опрема и машини	622,000	300,000	470,000	240,000	6,626,760	6,596,760	137,145	153,145	0	0	0	0	7,855,905	7,289,905
481 Градежни објекти	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,506,550	724,595	1,114,595	0	0	0	0	0	0	3,724,595	4,621,145
482 Други градежни објекти	32,565,800	26,172,522	40,000	120,000	12,967,387	11,214,754	22,527,827	24,527,827	0	0	0	0	68,121,014	62,035,103
483 Купување на мебел	0	0	220,000	20,000	32,000	929,019	0	0	0	0	0	0	252,000	949,019
485 Вложување и нефинансиски средства	670,000	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	590,000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2,338,000	2,337,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,337,414

БИЛАНС НА РАСХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самодивансирани активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
492	Отплата на главнина кон домашни институции	2,338,000	2,337,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,337,414
		85,688,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000	

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дојатци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	34,887,800	28,062,522	2,730,000	2,886,550	20,340,742	19,855,128	22,664,972	24,680,972	0	0	80,623,514	75,485,172
480	Купување на опрема и машини	622,000	300,000	470,000	240,000	6,626,760	6,598,760	137,145	153,145	0	0	7,855,905	7,289,905
481	Градежни објекти	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,508,550	724,595	1,114,595	0	0	0	0	3,724,595	4,621,145
482	Други градежни објекти	32,595,800	26,172,522	40,000	120,000	12,957,387	11,214,754	22,527,827	24,527,827	0	0	68,121,014	62,035,103
483	Купување на мебел	0	0	220,000	20,000	32,000	929,019	0	0	0	0	252,000	949,019
485	Вложувања и нефинансиски средства	670,000	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	590,000

БИЛАНС НА ТЕКОВНО - ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од додачи		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екстни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	21,063,000	21,063,000	0	0	0	0	104,737,979	104,637,979	0	0	0	0	125,600,979	125,600,979
401 Основни плати	14,097,000	14,097,000	0	0	0	0	76,494,755	76,294,755	0	0	0	0	90,591,755	90,391,755
402 Придонеси за социјално осигурување	5,241,000	5,241,000	0	0	0	28,243,224	28,243,224	0	0	0	0	0	33,484,224	33,484,224
404 Надоместоци	1,725,000	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,000	1,725,000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	24,942,200	22,700,955	10,773,000	10,631,450	27,597,478	28,335,392	2,642,006	2,761,006	0	0	0	0	65,954,684	64,428,803
420 Патни и дневни расходи	316,000	306,000	65,000	65,000	331,290	331,290	992,187	1,004,187	0	0	0	0	1,704,477	1,706,477
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	8,908,560	8,781,560	1,260,000	1,250,000	13,585,890	13,285,523	4,000	4,000	0	0	0	0	23,758,450	23,321,083
423 Материјали и ситен инвентар	1,760,000	1,136,755	6,725,000	6,747,450	3,044,102	3,071,583	417,987	502,987	0	0	0	0	11,947,089	11,458,775
424 Поправки и тековно одржување	6,284,000	5,889,000	485,000	650,000	1,648,530	2,888,530	0	1,000	0	0	0	0	8,427,530	9,228,530
425 Договорни услуги	4,115,640	3,259,640	1,158,000	964,000	7,563,055	7,514,555	270,178	270,178	0	0	0	0	13,107,873	12,008,373
426 Други тековни расходи	2,888,000	2,668,000	579,000	535,000	1,424,611	1,443,911	239,916	280,916	0	0	0	0	5,131,527	4,907,827
427 Привремени вработувања	660,000	660,000	500,000	420,000	0	0	717,738	717,738	0	0	0	0	1,877,738	1,797,738
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	100,000	34,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	34,359
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	100,000	34,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	34,359
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1,967,000	2,901,145	295,000	280,000	770,626	718,326	8,440,802	10,240,802	0	0	0	0	11,463,428	14,140,273
461 Субвенции за јавни претпријатија	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
463 Трансфери до невладини организации	1,147,000	1,146,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,147,000	1,146,145
464 Разни трансфери	810,000	1,155,000	295,000	280,000	770,626	718,326	8,440,802	10,240,802	0	0	0	0	10,316,428	12,394,128
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2,338,000	2,337,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,337,414
492 Отплата на главнина кон домашни институции	2,338,000	2,337,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,337,414

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун.ста. Фун.код	О П И С	Б У Џ Е Т						ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити		
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	31,012,777	0	0	0	0	0	31,012,777
7011	ИЗВШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДБОРЕШНИ РАБОТИ	31,012,777	0	0	0	0	0	31,012,777
703	ЈАВЕН РЕД И МИР	708,000	0	6,094,000	0	0	0	6,802,000
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	708,000	0	6,094,000	0	0	0	6,802,000
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	26,946,722	0	0	0	0	0	40,240,428
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	0	0	0	0	0	0	13,293,706
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	1,290,000	0	0	0	0	0	1,290,000
7045	ТРАНСПОРТ	25,636,722	0	0	0	0	0	25,636,722
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	20,000	0	0	0	0	0	20,000
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	3,910,000	0	0	0	0	0	26,598,126
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	2,150,000	0	0	0	0	0	2,150,000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	1,030,000	0	0	0	0	0	1,030,000
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	730,000	0	0	0	0	0	23,418,126
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	9,164,896	0	0	0	0	0	9,171,896
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	2,054,336	0	0	0	0	0	2,061,336
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	325,800	0	0	0	0	0	325,800
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	6,493,560	0	0	0	0	0	6,493,560
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	291,200	0	0	0	0	0	291,200
707	ЗДРАВСТВО	274,000	0	0	0	0	0	274,000
7076	ДРУГИ ФУНКЦИИ НА ЗДРАВСТВО	274,000	0	0	0	0	0	274,000
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	2,165,000	220,000	3,798,341	0	0	0	6,183,341
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	600,000	0	0	0	0	0	600,000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	1,565,000	220,000	3,798,341	0	0	0	5,583,341
709	ОБРАЗОВАНИЕ	0	7,928,000	143,554,484	1,693,948	0	0	153,176,432
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	7,448,000	109,082,880	716,838	0	0	117,247,718
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	480,000	34,471,604	977,110	0	0	35,928,714
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3,318,000	5,650,000	0	0	0	0	8,968,000
		77,499,395	13,798,000	153,446,825	37,682,780	0	0	282,427,000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун.код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т						ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити		
7011	ИЗВШТИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	31,012,777	0	0	0	0	0	31,012,777
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	6,379,773	0	0	0	0	0	6,379,773
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РТЕФЕРЕНДУМИ	236,145	0	0	0	0	0	236,145
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	5,340,440	0	0	0	0	0	5,340,440
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	18,976,419	0	0	0	0	0	18,976,419
EА0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	80,000	0	0	0	0	0	80,000
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	708,000	0	6,094,000	0	0	0	6,802,000
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	598,000	0	6,094,000	0	0	0	6,692,000
WА0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	110,000	0	0	0	0	0	110,000
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	0	0	0	13,293,706	0	0	13,293,706
GA0	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	13,293,706	0	0	13,293,706
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	1,290,000	0	0	0	0	0	1,290,000
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1,290,000	0	0	0	0	0	1,290,000
7045	ТРАНСПОРТ	25,636,722	0	0	0	0	0	25,636,722
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАОТ	1,260,000	0	0	0	0	0	1,260,000
JD0	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	24,146,722	0	0	0	0	0	24,146,722
JD0	Изградба на улица 20 месност ширината - Берово	0	0	0	0	0	0	0
JE0	ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	150,000	0	0	0	0	0	150,000
JF0	ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	80,000	0	0	0	0	0	80,000
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	20,000	0	0	0	0	0	20,000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЛОТ НА ТУРИЗМОТ	20,000	0	0	0	0	0	20,000
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	2,150,000	0	0	0	0	0	2,150,000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	2,150,000	0	0	0	0	0	2,150,000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	1,030,000	0	0	0	0	0	1,030,000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	330,000	0	0	0	0	0	330,000
J10	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	700,000	0	0	0	0	0	700,000
J1A	Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево	0	0	0	0	0	0	0
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	730,000	0	0	22,688,126	0	0	23,418,126
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	670,000	0	0	0	0	0	670,000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	60,000	0	0	0	0	0	60,000

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун.ста. Фун.код	О П И С	Б У Џ Е Т					
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	ВКУПНО
7102	СТАРИ ЛИЦА	3,318,000	5,650,000	0	0	0	8,968,000
		77,499,395	13,798,000	153,446,825	37,682,780	0	282,427,000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун.код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					
		Буџет	Самостоятелна активности	Дотации	Донации	Кредити	ВКУПНО
7062	Развој на инфраструктура за одржлив развој на туризмот	0	0	0	22,688,126	0	22,688,126
F10	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	2,054,336	0	0	7,000	0	2,061,336
G10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	1,344,336	0	0	0	0	1,344,336
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	660,000	0	0	0	0	667,000
G00	ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	30,000	0	0	7,000	0	30,000
J00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	20,000	0	0	0	0	20,000
J00	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	325,800	0	0	0	0	325,800
J00	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	325,800	0	0	0	0	325,800
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	6,493,560	0	0	0	0	6,493,560
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	6,343,560	0	0	0	0	6,343,560
J40	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	150,000	0	0	0	0	150,000
7066	ДРУГИ ЖИВЕЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	291,200	0	0	0	0	291,200
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	291,200	0	0	0	0	291,200
7076	ДРУГИ ФУНКЦИИ НА ЗДРАВСТВО	274,000	0	0	0	0	274,000
T10	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА	274,000	0	0	0	0	274,000
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	600,000	0	0	0	0	600,000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	600,000	0	0	0	0	600,000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	1,565,000	0	0	0	0	1,565,000
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	220,000	3,798,341	0	0	5,583,341
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНОСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	220,000	222,572	0	0	222,572
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	0	220,000	3,401,870	0	0	3,621,870
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	0	0	173,899	0	0	173,899
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	1,565,000	0	0	0	0	1,565,000
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	7,448,000	109,082,880	0	0	117,247,718
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНИ	0	533,000	87,390,562	0	0	88,435,800
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	6,915,000	21,692,318	0	0	28,811,918
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	480,000	34,471,604	0	0	35,928,714
7102	СТАРИ ЛИЦА	3,318,000	0	34,471,604	0	0	35,928,714
V20	ПОМОЩИ ЗА СТАРИ	3,318,000	5,650,000	0	0	0	8,968,000
		77,499,395	13,798,000	153,446,825	37,682,780	0	282,427,000

БИЛАНСНА ПРИХОДИ - 2019

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т					
		Буџет	Приходи од самофинанс. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	ВКУПНИ ПРИХОДИ
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	31,517,084	0	0	0	0	31,517,084
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	1,706,900	0	0	0	0	1,706,900
713	Даноци на имот	7,263,954	0	0	0	0	7,263,954
717	Даноци на специфични услуги	20,091,930	0	0	0	0	20,091,930
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	2,454,300	0	0	0	0	2,454,300
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4,863,683	12,925,980	0	0	0	17,789,663
722	Глоби, судски и административни такси	515,100	0	0	0	0	515,100
723	Такси и надоместоци	1,161,500	8,199,180	0	0	0	9,360,680
724	Други владини услуги	30,300	4,696,500	0	0	0	4,726,800
725	Други неданочни приходи	3,156,783	30,300	0	0	0	3,187,083
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6,216,550	0	0	0	0	6,216,550
731	Продажба на капитални средства	50,500	0	0	0	0	50,500
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	6,166,050	0	0	0	0	6,166,050
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	43,607,194	0	128,095,492	34,085,257	0	205,787,943
741	Трансфери од други нивоа на власт	43,607,194	0	128,095,492	0	0	171,702,686
742	Донации од странство	0	0	0	34,085,257	0	34,085,257
743	Капитални донации	0	0	0	0	0	0
		86,204,511	12,925,980	128,095,492	34,085,257	0	261,311,240

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2019

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	21,273,630	0	103,260,305	0	0	124,533,935
401	Основни плати	14,212,720	0	75,417,124	0	0	89,629,844
402	Придоноси за социјално осигурување	5,318,660	0	27,843,181	0	0	33,161,841
404	Надоместоци	1,742,250	0	0	0	0	1,742,250
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	404,000	0	0	0	0	404,000
412	Постројана резерва (непредавливливи расходи)	101,000	0	0	0	0	101,000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	303,000	0	0	0	0	303,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	25,050,222	10,779,730	20,525,735	2,661,355	0	59,017,042
420	Патни и дневни расходи	252,500	65,650	208,060	1,000,088	0	1,526,298
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	9,615,200	1,272,600	10,564,105	0	0	21,451,905
423	Материјали и ситен инвентар	1,777,600	6,792,250	1,721,040	0	0	10,713,057
424	Поправки и тековно одржување	6,397,340	510,050	874,660	0	0	7,782,050
425	Договорни услуги	4,292,702	1,194,830	6,479,150	271,870	0	12,238,552
426	Други тековни расходи	2,310,880	540,350	678,720	242,315	0	3,772,265
427	Привремени вработувања	404,000	404,000	0	724,915	0	1,532,915
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	101,000	0	0	0	0	101,000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	101,000	0	0	0	0	101,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1,565,500	297,950	474,700	8,532,280	0	10,870,430
461	Субвенции за јавни претпријатија	0	0	0	0	0	0
463	Трансфери до невладини организации	808,000	0	0	0	0	808,000
464	Разни трансфери	757,500	297,950	474,700	8,532,280	0	10,062,430
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	35,448,778	1,848,300	3,834,753	22,891,622	0	64,023,453
480	Купување на опрема и машини	537,320	535,300	1,431,170	138,517	0	2,642,307
481	Градежни објекти	0	1,010,000	0	0	0	1,010,000
482	Други градежни објекти	34,234,758	0	2,401,563	22,753,105	0	59,389,426
483	Купување на мебел	0	303,000	2,020	0	0	305,020
485	Вложувања и финансиски средства	676,700	0	0	0	0	676,700
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2,361,380	0	0	0	0	2,361,380
492	Отплата на главнина кон домашни институции	2,361,380	0	0	0	0	2,361,380
		86,204,510	12,925,980	128,095,493	34,085,257	0	261,311,240

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - 2020
Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНИ ПРИХОДИ
		Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	31,829,133	0	0	0	0	31,829,133
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	1,723,800	0	0	0	0	1,723,800
713	Даноци на имот	7,335,873	0	0	0	0	7,335,873
717	Даноци на специфични услуги	20,290,860	0	0	0	0	20,290,860
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	2,478,600	0	0	0	0	2,478,600
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4,911,839	13,053,960	0	0	0	17,965,799
722	Глоби, судски и административни такси	520,200	0	0	0	0	520,200
723	Такси и надоместоци	1,173,000	8,280,360	0	0	0	9,453,360
724	Други владини услуги	30,600	4,743,000	0	0	0	4,773,600
725	Други неданочни приходи	3,188,039	30,600	0	0	0	3,218,639
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6,278,100	0	0	0	0	6,278,100
731	Продажба на капитални средства	51,000	0	0	0	0	51,000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	6,227,100	0	0	0	0	6,227,100
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	44,038,948	0	129,363,764	34,422,736	0	207,825,448
741	Трансфери од други нивоа на власт	44,038,948	0	129,363,764	0	0	173,402,712
742	Донации од странство	0	0	0	34,422,736	0	34,422,736
743	Капитални донации	0	0	0	0	0	0
		87,068,020	13,053,960	129,363,764	34,422,736	0	263,898,480

БИЛАНСНА РАСХОДИ - 2020

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	21,484,260	0	104,282,683	0	0	0	125,766,943
401	Основни плати	14,353,440	0	76,163,827	0	0	0	90,517,267
402	Придонеси за социјално осигурување	5,371,320	0	28,118,856	0	0	0	33,490,176
404	Надоместоци	1,759,500	0	0	0	0	0	1,759,500
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	408,000	0	0	0	0	0	408,000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	102,000	0	0	0	0	0	102,000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	306,000	0	0	0	0	0	306,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	25,298,244	10,886,460	20,728,960	2,687,707	0	0	59,601,371
420	Платни и дневни расходи	255,000	66,300	210,120	1,009,991	0	0	1,541,411
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	9,710,400	1,285,200	10,668,700	0	0	0	21,664,300
423	Материјали и ситен инвентар	1,795,200	6,859,500	1,738,080	426,347	0	0	10,819,127
424	Поправки и тековно одржување	6,460,680	515,100	883,320	0	0	0	7,859,100
425	Договори услуги	4,335,204	1,206,660	6,543,300	274,562	0	0	12,359,726
426	Други тековни расходи	2,333,760	545,700	685,440	244,714	0	0	3,809,614
427	Привремени вработувања	408,000	408,000	0	732,093	0	0	1,548,093
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	102,000	0	0	0	0	0	102,000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	102,000	0	0	0	0	0	102,000
46	СУВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1,581,000	300,900	479,400	8,616,758	0	0	10,978,058
461	Сувенции за јавни претпријатиа	0	0	0	0	0	0	0
463	Трансфери до невладини организации	816,000	0	0	0	0	0	816,000
464	Разни трансфери	765,000	300,900	479,400	8,616,758	0	0	10,162,058
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	35,799,756	1,866,600	3,872,721	23,118,271	0	0	64,657,348
480	Купување на опрема и машини	542,640	540,600	1,445,340	139,888	0	0	2,668,468
481	Градежни објекти	0	1,020,000	0	0	0	0	1,020,000
482	Други градежни објекти	34,573,716	0	2,425,341	22,978,383	0	0	59,977,440
483	Купување на мебел	0	306,000	2,040	0	0	0	308,040
485	Вложувања и нефинансиски средства	683,400	0	0	0	0	0	683,400
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2,384,760	0	0	0	0	0	2,384,760
492	Отплата на главница кон домашни институции	2,384,760	0	0	0	0	0	2,384,760
		87,058,020	13,053,960	129,363,764	34,422,736	0	0	263,898,480

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
A0	6,106,000	6,379,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,106,000	6,379,773
ПРИХОДИ:														
A00	6,106,000	6,379,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,106,000	6,379,773
РАСХОДИ:														
40	1,940,000	1,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,000	1,940,000
401	215,000	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000
404	1,725,000	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,000	1,725,000
41	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
412	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
42	1,378,000	1,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,000	1,118,000
420	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	10,000
421	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
423	240,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	145,000
424	140,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	225,000
425	120,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	110,000
426	598,000	368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000	368,000
46	100,000	34,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	34,359
462	100,000	34,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	34,359
46	250,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	850,000
461	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
464	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
49	2,338,000	2,337,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,337,414
492	2,338,000	2,337,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,337,414
A00	6,106,000	6,379,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,106,000	6,379,773
40	1,940,000	1,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,000	1,940,000
401	215,000	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000
404	1,725,000	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,000	1,725,000
41	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
412	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
42	1,378,000	1,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,000	1,118,000
420	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	10,000
421	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
423	240,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	145,000
424	140,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	225,000
425	120,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	110,000
426	598,000	368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000	368,000
46	100,000	34,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	34,359
462	100,000	34,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	34,359
46	250,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	850,000
461	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
464	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
49	2,338,000	2,337,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,337,414
492	2,338,000	2,337,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,337,414

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од дојави		Расходи од донации		Расходи од кредити		ЗКУПНИ РАСХОДИ	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1,378,000	1,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,000	1,118,000
420	Патни и дневни расходи		20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	10,000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
423	Материјали и ситен инвентар		240,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	145,000
424	Поправки и тековно одржување		140,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	225,000
425	Договорни услуги		120,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	110,000
426	Други тековни расходи		598,000	368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000	368,000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		100,000	34,359	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	34,359
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори		100,000	34,359	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	34,359
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		250,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	850,000
461	Субвенции за јавни претпријатија		0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
464	Разни трансфери		250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		2,338,000	2,337,414	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,337,414
492	Отплата на главница кон домашни институции		2,338,000	2,337,414	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,337,414
			85,688,000	77,489,385	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експли расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
A1	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РТФЕРЕНДУМИ	237,000	236,145	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	236,145
ПРИХОДИ:													
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РТФЕРЕНДУМИ	237,000	236,145	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	236,145
РАСХОДИ:													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	237,000	236,145	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	236,145
463	Трансфери до невладини организации	237,000	236,145	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	236,145
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РТФЕРЕНДУМИ	237,000	236,145	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	236,145
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	237,000	236,145	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	236,145
463	Трансфери до невладини организации	237,000	236,145	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	236,145

86,688,000 77,499,396 13,798,000 13,798,000 153,446,825 153,446,825 33,747,780 37,682,780 0 0 286,680,605 282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
 Ниво: Ставка

85,688,000 77,499,395 13,798,000 13,798,000 153,446,825 153,446,825 33,747,780 37,682,780 0 0 286,680,605 282,427,000

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догавции		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
D0	ГРАДОНАЧАЛНИК		4,721,440	5,340,440	0	0	0	0	0	0	0	0	4,721,440	5,340,440
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК		4,721,440	5,340,440	0	0	0	0	0	0	0	0	4,721,440	5,340,440

ПРИХОДИ :

РАСХОДИ :

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1,055,000	1,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,000	1,055,000
401	Основни плати	772,000	772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,000	772,000
402	Придоноси за социјално осигурување	283,000	283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,000	283,000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3,166,440	3,385,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,166,440	3,385,440
420	Патни и дневни расходи	91,000	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	91,000
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	860,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	850,000
423	Материјали и ситен инвентар	170,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	105,000
424	Поправки и тековно одржување	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
425	Договорни услуги	785,440	1,049,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,440	1,049,440
426	Други тековни расходи	450,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	480,000
427	Привремени вработувања	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000
46	СУВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	200,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	600,000
464	Разни трансфери	200,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	600,000

D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	4,721,440	5,340,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,721,440	5,340,440
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1,055,000	1,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,000	1,055,000
401	Основни плати	772,000	772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,000	772,000
402	Придоноси за социјално осигурување	283,000	283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,000	283,000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3,166,440	3,385,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,166,440	3,385,440
420	Патни и дневни расходи	91,000	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	91,000
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	860,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	850,000
423	Материјали и ситен инвентар	170,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	105,000
424	Поправки и тековно одржување	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
425	Договорни услуги	785,440	1,049,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,440	1,049,440
426	Други тековни расходи	450,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	480,000
427	Привремени вработувања	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
45	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	200,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	600,000
454	Рашии трансфери	200,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	600,000
		85,686,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дојации		Расходи од дојачив		Расходи од кредити		Експлици расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	19,024,664	18,976,419	0	0	0	0	0	0	0	0	19,024,664	18,976,419
ПРИХОДИ :													
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	19,024,664	18,976,419	0	0	0	0	0	0	0	0	19,024,664	18,976,419
РАСХОДИ :													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15,750,000	15,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,750,000	15,750,000
401	Основни плати	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000	11,500,000
402	Придоноси за социјално осигурување	4,250,000	4,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250,000	4,250,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3,124,664	3,076,419	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,664	3,076,419
420	Плати и дневни расходи	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	1,675,000	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,000	1,690,000
422	Материјали и ситен инвентар	320,000	186,755	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	186,755
424	Поправки и тековно одржување	480,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	500,000
425	Договорни услуги	94,664	94,664	0	0	0	0	0	0	0	0	94,664	94,664
426	Други тековни расходи	380,000	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	430,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
464	Разни трансфери	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	19,024,664	18,976,419	0	0	0	0	0	0	0	0	19,024,664	18,976,419
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15,750,000	15,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,750,000	15,750,000
401	Основни плати	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000	11,500,000
402	Придоноси за социјално осигурување	4,250,000	4,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250,000	4,250,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3,124,664	3,076,419	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,664	3,076,419
420	Плати и дневни расходи	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	1,675,000	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,000	1,690,000
422	Материјали и ситен инвентар	320,000	186,755	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	186,755
424	Поправки и тековно одржување	480,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	500,000
425	Договорни услуги	94,664	94,664	0	0	0	0	0	0	0	0	94,664	94,664
426	Други тековни расходи	380,000	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	430,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
464	Разни трансфери	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000

86,688,000 77,499,395 13,798,000 13,798,000 153,446,825 153,446,825 33,747,780 37,682,780 0 0 286,680,605 282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Ежурни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
EA	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	300,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	300,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	300,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	80,000
480	Купување на опрема и машини	300,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	80,000
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	300,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	80,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	300,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	80,000
480	Купување на опрема и машини	300,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	80,000

86,688,000 77,499,396 13,798,000 13,798,000 153,446,825 153,446,825 33,747,780 37,682,780 0 0 286,680,605 282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догаџии		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	2,044,336	1,344,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,336	1,344,336
ПРИХОДИ:														
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	2,044,336	1,344,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,336	1,344,336
РАСХОДИ:														
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2,044,336	1,344,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,336	1,344,336
425	Договорни услуги	2,044,336	1,344,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,336	1,344,336
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	2,044,336	1,344,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,336	1,344,336
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2,044,336	1,344,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,336	1,344,336
425	Договорни услуги	2,044,336	1,344,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,336	1,344,336
85,688,000		77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,790	37,682,790	0	0	286,690,605	282,427,000		

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експлицитни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
85,888,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000			
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1,470,000	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	1,290,000
ПРИХОДИ :														
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1,470,000	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	1,290,000
РАСХОДИ :														
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,470,000	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	1,290,000
482	Други градежни објекти	800,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	700,000
485	Вложувања и нефинансиски средства	670,000	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	590,000
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1,470,000	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	1,290,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,470,000	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	1,290,000
482	Други градежни објекти	800,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	700,000
485	Вложувања и нефинансиски средства	670,000	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	590,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирани активности		Расходи од догацки		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,000	667,000
ПРИХОДИ :														
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,000	667,000
РАСХОДИ :														
42	СТОКИ И УСЛУГИ	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,000	337,000
420	Патни и дневни расходи	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
425	Договорни услуги	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,000	301,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000
463	Трансфери до невладини организации	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,000	667,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,000	337,000
420	Патни и дневни расходи	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
425	Договорни услуги	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,000	301,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000
463	Трансфери до невладини организации	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000

85,688,000 77,499,395 13,798,000 13,798,000 153,446,825 153,446,825 33,747,780 37,682,780 0 0 286,580,505 282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

85,688,000 77,499,395 13,798,000 13,798,000 153,446,825 153,446,825 33,747,780 37,682,780 0 0 286,680,605 282,427,000

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс

ПРИХОДИ:

G2	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЛОТ НА ТУРИЗМОТ	200,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	20,000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЛОТ НА ТУРИЗМОТ	200,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	20,000

РАСХОДИ:

42	СТОКИ И УСЛУГИ	200,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	20,000
425	Договорни услуги	120,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	10,000
426	Други тековни расходи	80,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	10,000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЛОТ НА ТУРИЗМОТ	200,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	20,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	200,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	20,000
425	Договорни услуги	120,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	10,000
426	Други тековни расходи	80,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	10,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експлици расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
GA	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,293,706	13,293,706
ПРИХОДИ :													
GA0	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,293,706	13,293,706
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,293,706	13,293,706
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,293,706	13,293,706
GA0	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,293,706	13,293,706
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,293,706	13,293,706
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,293,706	13,293,706

85,688,000 77,499,395 13,798,000 13,798,000 153,446,825 153,446,825 33,747,780 37,682,780 0 0 286,680,605 282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од дојатции		Расходи од донации		Расходи од кредити		ЗКУПНИ РАСХОДИ	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
GD	ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	32,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	30,000
ПРИХОДИ :													
GD0	ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	32,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	30,000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	32,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	30,000
480	Купување на опрема и машини	32,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	30,000
GD0	ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	32,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	30,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	32,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	30,000
480	Купување на опрема и машини	32,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	30,000

85,688,000 77,499,395 13,798,000 13,798,000 153,446,825 153,446,825 33,747,780 37,682,780 0 0 286,680,605 282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј0	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	110,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	20,000
ПРИХОДИ:													
Ј00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	110,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	20,000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	110,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	20,000
424	Поправки и тековно одржување	110,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	20,000
Ј00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	110,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	20,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	110,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	20,000
424	Поправки и тековно одржување	110,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	20,000
		85,688,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догаќии		Засходи од донации		Засходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		85,688,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,790	37,682,790	0	0	286,680,505	282,427,000
ПРИХОДИ:													
Ј2	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	150,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	330,000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	150,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	330,000
424	Поправки и тековно одржување	150,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	330,000
Ј20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	150,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	330,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	150,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	330,000
424	Поправки и тековно одржување	150,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	330,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експлицирани расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	6,943,560	6,343,560	0	0	0	0	0	0	0	0	6,943,560	6,343,560
ПРИХОДИ :													
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	6,943,560	6,343,560	0	0	0	0	0	0	0	0	6,943,560	6,343,560
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6,943,560	6,343,560	0	0	0	0	0	0	0	0	6,943,560	6,343,560
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	5,843,560	5,643,560	0	0	0	0	0	0	0	0	5,843,560	5,643,560
423	Материјали и ситен инвентар	950,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	650,000
424	Поправки и тековно одржување	150,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	50,000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	6,943,560	6,343,560	0	0	0	0	0	0	0	0	6,943,560	6,343,560
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6,943,560	6,343,560	0	0	0	0	0	0	0	0	6,943,560	6,343,560
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	5,843,560	5,643,560	0	0	0	0	0	0	0	0	5,843,560	5,643,560
423	Материјали и ситен инвентар	950,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	650,000
424	Поправки и тековно одржување	150,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	50,000

85,688,000 77,499,395 13,798,000 13,798,000 153,446,825 153,446,825 33,747,780 37,682,780 0 0 286,680,605 282,427,001

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј4	ЈАВНА ЧИСТОТА	2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,150,000
Ј40	ЈАВНА ЧИСТОТА	2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,150,000
ПРИХОДИ :													
42 СТОКИ И УСЛУГИ		2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,150,000
424 Поправки и тековно одржување		2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,150,000
РАСХОДИ :													
Ј40 ЈАВНА ЧИСТОТА		2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,150,000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,150,000
424 Поправки и тековно одржување		2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,150,000
Ј40 ЈАВНА ЧИСТОТА		2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,150,000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,150,000
424 Поправки и тековно одржување		2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,150,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од догаѓии		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експлнни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
85,688,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000		
ПРИХОДИ :													
Ј6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЛОТ	1,760,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	1,260,000
РАСХОДИ :													
Ј60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЛОТ	1,760,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	1,260,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,760,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	1,260,000
424	Поправки и тековно одржување	1,760,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	1,260,000
Ј60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ	1,760,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	1,260,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,760,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	1,260,000
424	Поправки и тековно одржување	1,760,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	1,260,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од дојави		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
85,688,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000			
ПРИХОДИ:														
Ј7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		670,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000
Ј70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		670,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000
РАСХОДИ:														
42	СТОКИ И УСЛУГИ		670,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000
424	Поправки и тековно одржување		670,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000
Ј70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		670,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		670,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000
424	Поправки и тековно одржување		670,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екстни расходи										
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс									
85,888,000		77,489,395		13,798,000		13,798,000		153,446,825		153,446,825		33,747,780		37,882,780		0		0		286,880,605		282,427,000
J8	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	321,200		291,200		0		0		0		0		0		0		0		321,200		291,200
	ПРИХОДИ :																					
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	321,200		291,200		0		0		0		0		0		0		0		321,200		291,200
42	СТОКИ И УСЛУГИ	321,200		291,200		0		0		0		0		0		0		0		321,200		291,200
425	Договорни услуги	321,200		291,200		0		0		0		0		0		0		0		321,200		291,200
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	321,200		291,200		0		0		0		0		0		0		0		321,200		291,200
42	СТОКИ И УСЛУГИ	321,200		291,200		0		0		0		0		0		0		0		321,200		291,200
425	Договорни услуги	321,200		291,200		0		0		0		0		0		0		0		321,200		291,200

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JA	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	550,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	150,000
ПРИХОДИ :													
JA0	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	550,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	150,000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	550,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	150,000
482	Други градежни објекти	550,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	150,000
JA0	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	550,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	150,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	550,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	150,000
482	Други градежни објекти	550,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	150,000
		85,688,000	77,499,396	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ЗКУПНИ РАСХОДИ	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		85,698,000	77,499,396	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000
ПРИХОДИ :													
ЈД	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	23,620,000	24,146,722	0	0	0	0	0	0	0	0	23,620,000	24,146,722
ЈД0	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	17,572,673	24,146,722	0	0	0	0	0	0	0	0	17,572,673	24,146,722
ЈД0	Изградба на улица 20 месност ширината - Берово	6,047,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,047,327	0
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	23,620,000	24,146,722	0	0	0	0	0	0	0	0	23,620,000	24,146,722
482	Други градежни објекти	23,620,000	24,146,722	0	0	0	0	0	0	0	0	23,620,000	24,146,722
ЈД0	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА	17,572,673	24,146,722	0	0	0	0	0	0	0	0	17,572,673	24,146,722
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	17,572,673	24,146,722	0	0	0	0	0	0	0	0	17,572,673	24,146,722
482	Други градежни објекти	17,572,673	24,146,722	0	0	0	0	0	0	0	0	17,572,673	24,146,722
ЈД0	Изградба на улица 20 месност ширината - Берово	6,047,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,047,327	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6,047,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,047,327	0
482	Други градежни објекти	6,047,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,047,327	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од догаџии		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JE	ИЗГРАДА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	400,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	150,000
ПРИХОДИ:													
JE0	ИЗГРАДА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	400,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	150,000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	400,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	150,000
482	Други градежни објекти	400,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	150,000
JE0	ИЗГРАДА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	400,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	150,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	400,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	150,000
482	Други градежни објекти	400,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	150,000
85,688,000		77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЈЕ	ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000
ПРИХОДИ :													
ЈЕ0	ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000
480	Купување на опрема и машини	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000
ЈЕ0	ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000
480	Купување на опрема и машини	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансиранки активности		Расходи од дојации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експлицитни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JG	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	2.225.800	325.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225.800	325.800
ПРИХОДИ :													
JG0	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	2.225.800	325.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225.800	325.800
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.225.800	325.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225.800	325.800
482	Други градежни објекти	2.225.800	325.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225.800	325.800
JG0	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	2.225.800	325.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225.800	325.800
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.225.800	325.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225.800	325.800
482	Други градежни објекти	2.225.800	325.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225.800	325.800

85.688,000 77.499,395 13.798,000 13.798,000 153.446,825 153.446,825 33.747,790 37.682,790 0 0 286.680,605 282.427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догавци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
11	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	5,000,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	700,000
ПРИХОДИ :														
110	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
11А	Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
РАСХОДИ :														
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5,000,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	700,000
482	Други градежни објекти	5,000,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	700,000
110	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУЕ	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
482	Други градежни објекти	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
11А	Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
482	Други градежни објекти	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
			85,688,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

86,688,000 77,489,395 13,798,000 13,798,000 153,446,825 153,446,825 33,747,780 37,682,780 0 0 286,680,605 282,427,000

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JN	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
ПРИХОДИ :													
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
480	Купување на опрема и машини	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
480	Купување на опрема и машини	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догаѓаии		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експли расходи			
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
K1	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,680,605	282,427,000
ПРИХОДИ :																
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,572	222,572
РАСХОДИ :																
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	222,572	222,572	0	0	0	0	0	0	0	222,572	222,572
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	146,409	166,409	0	0	0	0	0	0	0	146,409	166,409
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
426	Договорни услуги	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	36,163	36,163	0	0	0	0	0	0	0	36,163	36,163
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	0	0	0	222,572	222,572	0	0	0	0	0	0	0	222,572	222,572
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	222,572	222,572	0	0	0	0	0	0	0	222,572	222,572
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	146,409	166,409	0	0	0	0	0	0	0	146,409	166,409
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
425	Договорни услуги	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	36,163	36,163	0	0	0	0	0	0	0	36,163	36,163

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

86,688,000 77,489,385 13,798,000 13,798,000 153,446,825 153,446,825 33,747,780 37,682,780 0 0 286,680,605 282,427,000

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догавии		Засходи од донации		Засходи од кредити		ЗКУПНИ РАСХОДИ	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс

K2 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЛНОСТ 0 0 220,000 220,000 3,401,870 3,401,870 0 0 0 0 0 0 3,621,870 3,621,870

ПРИХОДИ:

K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЛНОСТ 0 0 220,000 220,000 3,401,870 3,401,870 0 0 0 0 0 0 3,621,870 3,621,870

РАСХОДИ:

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	1,962,000	1,962,000	0	0	0	0	0	0	1,962,000	1,962,000
401 Основни плати	0	0	0	0	1,432,000	1,432,000	0	0	0	0	0	0	1,432,000	1,432,000
402 Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	530,000	530,000	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	220,000	220,000	1,314,870	1,320,151	0	0	0	0	0	0	1,534,870	1,540,151
420 Патни и дневни расходи	0	0	0	0	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	80,000	80,000	386,220	396,720	0	0	0	0	0	0	476,220	476,720
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	50,000	50,000	228,791	226,272	0	0	0	0	0	0	278,791	276,272
424 Поправки и тековно одржување	0	0	20,000	20,000	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000
425 Договорни услуги	0	0	70,000	70,000	414,000	402,000	0	0	0	0	0	0	484,000	472,000
426 Други тековни расходи	0	0	0	0	213,859	233,159	0	0	0	0	0	0	213,859	233,159
46 СУВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	50,000	47,700	0	0	0	0	0	0	50,000	47,700
464 Разни трансфери	0	0	0	0	50,000	47,700	0	0	0	0	0	0	50,000	47,700
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	75,000	72,019	0	0	0	0	0	0	75,000	72,019
480 Кулување на опрема и машини	0	0	0	0	43,000	43,000	0	0	0	0	0	0	43,000	43,000
483 Кулување на мебел	0	0	0	0	32,000	29,019	0	0	0	0	0	0	32,000	29,019
K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЛНОСТ	0	0	220,000	220,000	3,401,870	3,401,870	0	0	0	0	0	0	3,621,870	3,621,870
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	1,962,000	1,962,000	0	0	0	0	0	0	1,962,000	1,962,000
401 Основни плати	0	0	0	0	1,432,000	1,432,000	0	0	0	0	0	0	1,432,000	1,432,000
402 Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	530,000	530,000	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	220,000	220,000	1,314,870	1,320,151	0	0	0	0	0	0	1,534,870	1,540,151
420 Патни и дневни расходи	0	0	0	0	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	80,000	80,000	396,220	396,720	0	0	0	0	0	0	476,220	476,720
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	50,000	50,000	228,791	226,272	0	0	0	0	0	0	278,791	276,272
424 Поправки и тековно одржување	0	0	20,000	20,000	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000
425 Договорни услуги	0	0	70,000	70,000	414,000	402,000	0	0	0	0	0	0	484,000	472,000
426 Други тековни расходи	0	0	0	0	213,859	233,159	0	0	0	0	0	0	213,859	233,159
46 СУВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	50,000	47,700	0	0	0	0	0	0	50,000	47,700
464 Разни трансфери	0	0	0	0	50,000	47,700	0	0	0	0	0	0	50,000	47,700

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догавии		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експл. расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		86,888,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	75,000	72,019	0	0	0	0	75,000	72,019
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	43,000	43,000	0	0	0	0	43,000	43,000
483	Купување на мебел	0	0	0	0	32,000	29,019	0	0	0	0	32,000	29,019

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
К3	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	0	0	0	0	173,899	173,899	0	0	0	0	173,899	173,899
ПРИХОДИ :													
К30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	0	0	0	0	173,899	173,899	0	0	0	0	173,899	173,899
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	173,899	173,899	0	0	0	0	173,899	173,899
425	Договорни услуги	0	0	0	0	138,000	138,000	0	0	0	0	138,000	138,000
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	35,899	35,899	0	0	0	0	35,899	35,899
К30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	0	0	0	0	173,899	173,899	0	0	0	0	173,899	173,899
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	173,899	173,899	0	0	0	0	173,899	173,899
425	Договорни услуги	0	0	0	0	138,000	138,000	0	0	0	0	138,000	138,000
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	35,899	35,899	0	0	0	0	35,899	35,899
		85,688,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,826	153,446,826	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1,970,000	1,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,000	1,565,000
ПРИХОДИ :													
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1,970,000	1,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,000	1,565,000
РАСХОДИ :													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,780,000	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000	1,430,000
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
423	Материјали и ситен инвентар	80,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	50,000
425	Договорни услуги	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0
428	Други тековни расходи	1,380,000	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000	1,380,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	190,000	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	135,000
463	Трансфери до невладини организации	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
464	Раши трансфери	160,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	105,000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1,970,000	1,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,000	1,565,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,780,000	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000	1,430,000
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
423	Материјали и ситен инвентар	80,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	50,000
425	Договорни услуги	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0
428	Други тековни расходи	1,380,000	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000	1,380,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	190,000	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	135,000
463	Трансфери до невладини организации	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
464	Раши трансфери	160,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	105,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од догаќии		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		0	0	533,000	533,000	87,390,562	87,390,562	377,238	512,238	0	0	88,300,800	88,435,800
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		0	0	533,000	533,000	87,390,562	87,390,562	377,238	512,238	0	0	88,300,800	88,435,800
РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	53,743,579	53,543,579	0	0	0	0	53,743,579	53,543,579
401	Основни плати		0	0	0	0	39,277,365	39,077,365	0	0	0	0	39,277,365	39,077,365
402	Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	14,466,214	14,466,214	0	0	0	0	14,466,214	14,466,214
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	473,000	483,000	14,045,210	15,087,843	377,238	496,238	0	0	14,995,448	16,067,081
420	Патни и дневни расходи		0	0	15,000	15,000	202,290	202,290	226,342	240,342	0	0	445,632	457,632
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	0	0	0	7,758,070	7,637,203	0	0	0	0	7,758,070	7,647,203
423	Материјали и ситен инвентар		0	0	70,000	70,000	1,795,179	1,835,179	0	85,000	0	0	1,855,179	1,990,179
424	Поправки и тековно одржување		0	0	25,000	90,000	1,195,530	2,295,530	0	1,000	0	0	1,220,530	2,386,530
425	Договорни услуги		0	0	248,000	183,000	2,435,451	2,448,951	0	0	0	0	2,683,451	2,631,951
426	Други тековни расходи		0	0	115,000	115,000	668,690	668,690	148,896	169,896	0	0	932,586	953,586
46	СУВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	30,000	30,000	200,626	200,626	0	0	0	0	230,626	230,626
464	Разни трансфери		0	0	30,000	30,000	200,626	200,626	0	0	0	0	230,626	230,626
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		0	0	533,000	533,000	87,390,562	87,390,562	377,238	512,238	0	0	88,300,800	88,435,800
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	53,743,579	53,543,579	0	0	0	0	53,743,579	53,543,579
401	Основни плати		0	0	0	0	39,277,365	39,077,365	0	0	0	0	39,277,365	39,077,365
402	Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	14,466,214	14,466,214	0	0	0	0	14,466,214	14,466,214
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	473,000	483,000	14,045,210	15,087,843	377,238	496,238	0	0	14,995,448	16,067,081
420	Патни и дневни расходи		0	0	15,000	15,000	202,290	202,290	226,342	240,342	0	0	445,632	457,632
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	0	0	0	7,758,070	7,637,203	0	0	0	0	7,758,070	7,647,203
423	Материјали и ситен инвентар		0	0	70,000	70,000	1,795,179	1,835,179	0	85,000	0	0	1,855,179	1,990,179
424	Поправки и тековно одржување		0	0	25,000	90,000	1,195,530	2,295,530	0	1,000	0	0	1,220,530	2,386,530
425	Договорни услуги		0	0	248,000	183,000	2,435,451	2,448,951	0	0	0	0	2,683,451	2,631,951
426	Други тековни расходи		0	0	115,000	115,000	668,690	668,690	148,896	169,896	0	0	932,586	953,586
46	СУВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	30,000	30,000	200,626	200,626	0	0	0	0	230,626	230,626
464	Разни трансфери		0	0	30,000	30,000	200,626	200,626	0	0	0	0	230,626	230,626
483	Купување на мебел		0	0	0	0	12,957,387	11,214,754	0	0	0	0	12,957,387	11,214,754
482	Други градежни објекти		0	0	0	0	12,957,387	11,214,754	0	0	0	0	12,957,387	11,214,754
480	Купување на опрема и машини		0	0	30,000	20,000	6,443,760	6,443,760	0	16,000	0	0	6,473,760	6,479,760
484	Разни трансфери		0	0	30,000	30,000	200,626	200,626	0	0	0	0	230,626	230,626
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	30,000	20,000	19,401,147	18,558,514	0	16,000	0	0	19,431,147	18,594,514
480	Купување на опрема и машини		0	0	30,000	20,000	6,443,760	6,443,760	0	16,000	0	0	6,473,760	6,479,760
482	Други градежни објекти		0	0	0	0	12,957,387	11,214,754	0	0	0	0	12,957,387	11,214,754
483	Купување на мебел		0	0	0	0	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000	900,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
L0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
РАСХОДИ :													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
463	Трансфери до невладини организации	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000
464	Разни трансфери	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
463	Трансфери до невладини организации	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000
464	Разни трансфери	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000

85,688,000 77,499,395 13,798,000 13,798,000 153,446,825 153,446,825 33,747,780 37,682,780 0 0 286,680,605 282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од доции		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екшни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		0	0	533,000	533,000	87,390,562	87,390,562	377,238	512,238	0	0	88,300,800	88,435,800
ПРИХОДИ:			0	0	533,000	533,000	87,390,562	87,390,562	377,238	512,238	0	0	88,300,800	88,435,800
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ			0	0	533,000	533,000	87,390,562	87,390,562	377,238	512,238	0	0	88,300,800	88,435,800
РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	53,743,579	53,543,579	0	0	0	0	53,743,579	53,543,579
401	Основни плати		0	0	0	0	39,277,365	39,077,365	0	0	0	0	39,277,365	39,077,365
402	Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	14,466,214	14,466,214	0	0	0	0	14,466,214	14,466,214
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	473,000	483,000	14,045,210	15,087,843	377,238	496,238	0	0	14,895,448	16,067,081
420	Патни и дневни расходи		0	0	15,000	15,000	202,290	202,290	228,342	240,342	0	0	445,632	457,632
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт		0	0	0	0	7,758,070	7,637,203	0	0	0	0	7,758,070	7,647,203
423	Материјали и ситен инвентар		0	0	70,000	70,000	1,785,179	1,835,179	0	85,000	0	0	1,855,179	1,990,179
424	Поправки и тековно одржување		0	0	25,000	90,000	1,195,530	2,295,530	0	1,000	0	0	1,220,530	2,386,530
425	Договорни услуги		0	0	248,000	183,000	2,435,451	2,448,951	0	0	0	0	2,683,451	2,631,951
426	Други тековни расходи		0	0	115,000	115,000	668,690	668,690	148,896	169,896	0	0	932,586	953,586
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	30,000	30,000	200,626	200,626	0	0	0	0	230,626	230,626
464	Разни трансфери		0	0	30,000	30,000	200,626	200,626	0	0	0	0	230,626	230,626
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		0	0	533,000	533,000	87,390,562	87,390,562	377,238	512,238	0	0	88,300,800	88,435,800
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	53,743,579	53,543,579	0	0	0	0	53,743,579	53,543,579
401	Основни плати		0	0	0	0	39,277,365	39,077,365	0	0	0	0	39,277,365	39,077,365
402	Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	14,466,214	14,466,214	0	0	0	0	14,466,214	14,466,214
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	473,000	483,000	14,045,210	15,087,843	377,238	496,238	0	0	14,895,448	16,067,081
420	Патни и дневни расходи		0	0	15,000	15,000	202,290	202,290	228,342	240,342	0	0	445,632	457,632
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт		0	0	0	0	7,758,070	7,637,203	0	85,000	0	0	7,758,070	7,647,203
423	Материјали и ситен инвентар		0	0	70,000	70,000	1,785,179	1,835,179	0	85,000	0	0	1,855,179	1,990,179
424	Поправки и тековно одржување		0	0	25,000	90,000	1,195,530	2,295,530	0	1,000	0	0	1,220,530	2,386,530
425	Договорни услуги		0	0	248,000	183,000	2,435,451	2,448,951	0	0	0	0	2,683,451	2,631,951
426	Други тековни расходи		0	0	115,000	115,000	668,690	668,690	148,896	169,896	0	0	932,586	953,586
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	30,000	30,000	200,626	200,626	0	0	0	0	230,626	230,626
464	Разни трансфери		0	0	30,000	30,000	200,626	200,626	0	0	0	0	230,626	230,626

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од додачи		Расходи од донации		Расходи од кредити		Земни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N2	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	480,000	480,000	34,471,604	34,471,604	977,110	977,110	0	0	35,928,714	35,928,714
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	480,000	480,000	34,471,604	34,471,604	977,110	977,110	0	0	35,928,714	35,928,714
РАСХОДИ :													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	25,639,800	25,639,800	0	0	0	0	25,639,800	25,639,800
401	Основни плати	0	0	0	0	18,881,690	18,881,690	0	0	0	0	18,881,690	18,881,690
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	6,758,110	6,758,110	0	0	0	0	6,758,110	6,758,110
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	480,000	480,000	8,711,804	8,711,804	977,110	977,110	0	0	10,168,914	10,168,914
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	100,000	100,000	752,005	752,005	0	0	852,005	852,005
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	0	0	0	0	3,167,200	3,167,200	0	0	0	0	3,167,200	3,167,200
422	Материјали и ситен инвентар	0	0	80,000	80,000	589,000	589,000	0	0	0	0	689,000	689,000
423	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000
424	Договорни услуги	0	0	340,000	340,000	4,305,604	4,305,604	225,105	225,105	0	0	4,870,709	4,870,709
425	Други тековни расходи	0	0	60,000	60,000	350,000	350,000	0	0	0	0	410,000	410,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000
464	Разни трансфери	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	480,000	480,000	34,471,604	34,471,604	977,110	977,110	0	0	35,928,714	35,928,714
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	25,639,800	25,639,800	0	0	0	0	25,639,800	25,639,800
401	Основни плати	0	0	0	0	18,881,690	18,881,690	0	0	0	0	18,881,690	18,881,690
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	6,758,110	6,758,110	0	0	0	0	6,758,110	6,758,110
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	480,000	480,000	8,711,804	8,711,804	977,110	977,110	0	0	10,168,914	10,168,914
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	100,000	100,000	752,005	752,005	0	0	852,005	852,005
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	0	0	0	0	3,167,200	3,167,200	0	0	0	0	3,167,200	3,167,200
422	Материјали и ситен инвентар	0	0	80,000	80,000	589,000	589,000	0	0	0	0	689,000	689,000
423	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000
424	Договорни услуги	0	0	340,000	340,000	4,305,604	4,305,604	225,105	225,105	0	0	4,870,709	4,870,709
425	Други тековни расходи	0	0	60,000	60,000	350,000	350,000	0	0	0	0	410,000	410,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000
464	Разни трансфери	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	86,688,000		77,499,395		13,798,000		13,798,000		153,446,825		153,446,825		33,747,780		37,682,780		0		0		286,680,605		282,427,000		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс			
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	30,000	20,000	19,401,147	18,558,514	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,431,147	18,594,514	0	0	
480	Купување на опрема и машини	0	0	30,000	20,000	6,443,780	6,443,760	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,473,760	6,479,760	0	0	
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	12,957,387	11,214,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,957,387	11,214,754	0	0	
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експлици расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	40,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000
ПРИХОДИ:													
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	40,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	40,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000
425	Договорни услуги	40,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	40,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	40,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000
425	Договорни услуги	40,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000

85,688,000 77,499,395 13,798,000 13,798,000 153,446,825 153,446,825 33,747,780 37,682,780 0 0 286,690,605 282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи			
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
RA	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,888,126	22,688,126
RAA	Г радење на инфраструктура за одржлив развој на туризмот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,888,126	22,688,126
ПРИХОДИ :															
РАСХОДИ :															
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,058	1,076,058
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,840	9,840
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,387	213,387
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,073	44,073
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,020	91,020
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,738	717,738
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440,802	10,240,802
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440,802	10,240,802
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,371,266	11,371,266
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,145	137,145
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,234,121	11,234,121
RAA	Г радење на инфраструктура за одржлив развој на туризмот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,888,126	22,688,126
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,058	1,076,058
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,840	9,840
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,387	213,387
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,073	44,073
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,020	91,020
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,738	717,738
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440,802	10,240,802
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440,802	10,240,802
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,371,266	11,371,266
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,145	137,145
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,234,121	11,234,121

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	85,698,000		77,499,395		13,798,000		13,798,000		153,446,825		153,446,825		33,747,780		37,882,780		0		0		286,680,605		282,427,000	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
T1	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА	174,000	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	274,000	174,000	274,000
ПРИХОДИ:																									
T10	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА	174,000	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	274,000	174,000	274,000
РАСХОДИ:																									
42	СТОКИ И УСЛУГИ	174,000	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	274,000	174,000	274,000
424	Поправки и тековно одржување	174,000	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	274,000	174,000	274,000
T10	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА	174,000	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	274,000	174,000	274,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	174,000	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	274,000	174,000	274,000
424	Поправки и тековно одржување	174,000	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	274,000	174,000	274,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ		0	0	6,915,000	6,915,000	21,692,318	21,692,318	204,600	204,600	0	0	28,811,918	28,811,918
РАСХОДИ :														
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	17,298,600	17,298,600	0	0	0	0	17,298,600	17,298,600
401	Основни плати		0	0	0	0	12,638,700	12,638,700	0	0	0	0	12,638,700	12,638,700
402	Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	4,659,900	4,659,900	0	0	0	0	4,659,900	4,659,900
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	6,465,000	6,465,000	3,129,123	2,819,123	204,600	204,600	0	0	9,798,723	9,488,723
420	Плати и дневни расходи		0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт		0	0	570,000	570,000	2,284,400	2,084,400	0	0	0	0	2,834,400	2,654,400
422	Материјали и ситен инвентар		0	0	4,935,000	4,935,000	294,723	254,723	204,600	204,600	0	0	5,394,323	5,394,323
424	Поправки и тековно одржување		0	0	390,000	390,000	200,000	140,000	0	0	0	0	590,000	540,000
425	Договорни услуги		0	0	320,000	320,000	290,000	220,000	0	0	0	0	570,000	540,000
426	Други тековни расходи		0	0	200,000	200,000	120,000	120,000	0	0	0	0	320,000	320,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	250,000	250,000	400,000	350,000	0	0	0	0	650,000	600,000
464	Разни трансфери		0	0	250,000	250,000	400,000	350,000	0	0	0	0	650,000	600,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	200,000	200,000	864,595	1,224,595	0	0	0	0	1,064,595	1,424,595
480	Купување на опрема и машини		0	0	200,000	200,000	140,000	110,000	0	0	0	0	340,000	310,000
481	Градежни објекти		0	0	0	0	724,595	1,114,595	0	0	0	0	724,595	1,114,595
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ		0	0	6,915,000	6,915,000	21,692,318	21,692,318	204,600	204,600	0	0	28,811,918	28,811,918
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	17,298,600	17,298,600	0	0	0	0	17,298,600	17,298,600
401	Основни плати		0	0	0	0	12,638,700	12,638,700	0	0	0	0	12,638,700	12,638,700
402	Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	4,659,900	4,659,900	0	0	0	0	4,659,900	4,659,900
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	6,465,000	6,465,000	3,129,123	2,819,123	204,600	204,600	0	0	9,798,723	9,488,723
420	Плати и дневни расходи		0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт		0	0	570,000	570,000	2,284,400	2,084,400	0	0	0	0	2,834,400	2,654,400
422	Материјали и ситен инвентар		0	0	4,935,000	4,935,000	294,723	254,723	204,600	204,600	0	0	5,434,323	5,394,323
424	Поправки и тековно одржување		0	0	390,000	390,000	200,000	140,000	0	0	0	0	590,000	540,000
425	Договорни услуги		0	0	320,000	320,000	290,000	220,000	0	0	0	0	570,000	540,000
426	Други тековни расходи		0	0	200,000	200,000	120,000	120,000	0	0	0	0	320,000	320,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	250,000	250,000	400,000	350,000	0	0	0	0	650,000	600,000
464	Разни трансфери		0	0	250,000	250,000	400,000	350,000	0	0	0	0	650,000	600,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		85,688,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	200,000	200,000	864,595	1,224,595	0	0	0	0	1,064,595	1,424,595
480	Купување на опрема и машини	0	0	200,000	200,000	140,000	110,000	0	0	0	0	340,000	310,000
481	Градежни објекти	0	0	0	0	724,595	1,114,595	0	0	0	0	724,595	1,114,595

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од додатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
V2	ДОМОВИ ЗА СТАРИ		3,318,000	3,318,000	5,650,000	5,650,000	0	0	0	0	0	0	0	8,968,000	8,968,000
ПРИХОДИ:															
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ		3,318,000	3,318,000	5,650,000	5,650,000	0	0	0	0	0	0	0	8,968,000	8,968,000
РАСХОДИ:															
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		2,318,000	2,318,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,000	2,318,000
401	Основни плати		1,610,000	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000	1,610,000
402	Придоноси за социјално осигурување		708,000	708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,000	708,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	3,135,000	2,983,450	0	0	0	0	0	0	0	3,135,000	2,983,450
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	0	610,000	590,000	0	0	0	0	0	0	0	610,000	590,000
423	Материјали и ситен инвентар		0	0	1,590,000	1,612,450	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000	1,612,450
424	Поправки и тековно одржување		0	0	50,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	150,000
425	Договорни услуги		0	0	181,000	51,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000	51,000
426	Други тековни расходи		0	0	204,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	204,000	180,000
427	Привремени вработувања		0	0	500,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	420,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
464	Разни трансфери		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1,000,000	1,000,000	2,500,000	2,666,550	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,666,550
480	Купување на опрема и машини		0	0	240,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	20,000
481	Градежни објекти		1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,506,550	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,506,550
482	Други градежни објекти		0	0	40,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	120,000
483	Купување на мебел		0	0	220,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	20,000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ		3,318,000	3,318,000	5,650,000	5,650,000	0	0	0	0	0	0	0	8,968,000	8,968,000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		2,318,000	2,318,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,000	2,318,000
401	Основни плати		1,610,000	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000	1,610,000
402	Придоноси за социјално осигурување		708,000	708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,000	708,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	3,135,000	2,983,450	0	0	0	0	0	0	0	3,135,000	2,983,450
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	0	610,000	590,000	0	0	0	0	0	0	0	610,000	590,000
423	Материјали и ситен инвентар		0	0	1,590,000	1,612,450	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000	1,612,450
424	Поправки и тековно одржување		0	0	50,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	150,000
425	Договорни услуги		0	0	181,000	51,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000	51,000
426	Други тековни расходи		0	0	204,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	204,000	180,000
427	Привремени вработувања		0	0	500,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	420,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
464	Разни трансфери		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догаци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експлицитни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		85,688,000	77,489,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,000,000	1,000,000	2,500,000	2,666,550	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,666,550
480	Купување на опрема и машини	0	0	240,000	20,000	0	0	0	0	0	0	240,000	20,000
481	Градежни објекти	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,506,550	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,506,550
482	Други градежни објекти	0	0	40,000	120,000	0	0	0	0	0	0	40,000	120,000
483	Купување на мебел	0	0	220,000	20,000	0	0	0	0	0	0	220,000	20,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самобинасирачки активности		Расходи од доции		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експлицирани расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
W0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	600,000	598,000	0	0	6,094,000	6,094,000	0	0	0	0	6,694,000	6,692,000
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	600,000	598,000	0	0	6,094,000	6,094,000	0	0	0	0	6,694,000	6,692,000
РАСХОДИ :													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	6,094,000	6,094,000	0	0	0	0	6,094,000	6,094,000
401	Основни плати	0	0	0	0	4,265,000	4,265,000	0	0	0	0	4,265,000	4,265,000
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	1,829,000	1,829,000	0	0	0	0	1,829,000	1,829,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	600,000	598,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	598,000
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	240,000	338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	338,000
424	Поправки и тековно одржување	360,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	260,000
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	600,000	598,000	0	0	6,094,000	6,094,000	0	0	0	0	6,694,000	6,692,000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	6,094,000	6,094,000	0	0	0	0	6,094,000	6,094,000
401	Основни плати	0	0	0	0	4,265,000	4,265,000	0	0	0	0	4,265,000	4,265,000
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	1,829,000	1,829,000	0	0	0	0	1,829,000	1,829,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	600,000	598,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	598,000
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	240,000	338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	338,000
424	Поправки и тековно одржување	360,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	260,000
		85,688,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамични активности		Расходи од догации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		85,688,000	77,499,395	13,798,000	13,798,000	153,446,825	153,446,825	33,747,780	37,682,780	0	0	286,680,605	282,427,000
WA0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	90,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	110,000
ПРИХОДИ :													
WA0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	90,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	110,000
РАСХОДИ :													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	90,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	110,000
480	Купување на опрема и машини	90,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	110,000
WA0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	90,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	110,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	90,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	110,000
480	Купување на опрема и машини	90,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	110,000

Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Берово за 2018 година влегуваат во сила со денот на објавување во

„Службен гласник на Општина Берово“

Член 4

Бр. 03-3669/1

06.11.2018 год.



Претседател на Совет
Јован Матеничарски

III. РАЗВОЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА

БЕРОВО

ЗА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

ЈДА		Изградба на улица 20 мекност ширината-Берово			
ЦЕЛ		Подобрување на условите за живот на граѓаните родбвта безбедност во сообраќајот на тој дел на градот			
Категорија	Извор на финансирање	2018	2019	2020	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	
	БУЏЕТ	0	0	0	
	САМОФИНАНСИРАЧКИ	0	0	0	
	ДОНАЦИИ	0	0	0	
	ЗАЕМИ	0	0	0	
	ВКУПНО	0	0	0	
ЈДА		Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево			
ЦЕЛ		Соборање на отпадните води во населените места, пречистување на отпадната вода и испуштање во природните водотеци, Подобрување на животната средина, наводнување на земјоделските површини со чиста вода, Намалување на бројот на заразни болести и производство на чиста и еколошка храна.			
Категорија	Извор на финансирање	2018	2019	2020	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	
	БУЏЕТ	0	0	0	
	САМОФИНАНСИРАЧКИ	0	0	0	
	ДОНАЦИИ	0	0	0	
	ЗАЕМИ	0	0	0	
	ВКУПНО	0	0	0	

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

О Д Л У К А
за субвенционирање на ЈПКР “Услуга” Берово

Се објавува О Д Л У К А за субвенционирање на ЈПКР “Услуга” Берово Бр.3661/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/13
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски

Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.Македонија бр.05/02), а во врска со член 5 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.38/1996.....64/2018), Советот на општина Берово на седницата одржана на ден 06.11.2018 година донесе:

О Д Л У К А
за субвенционирање на ЈПКР “Услуга” Берово

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Берово одобрува субвенционирање на ЈПКР “Услуга” Берово во износ од 600.000,00 денари за капитални расходи, согласно Измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2018 година Бр.09-777/1 од 02.03.2018 година.

Член 2

Средствата за оваа намена се обезбедени во Буџетот на општина Берово за 2018 година, Програма АО во ставка 461- субвенции за јавни претпријатија, подставка 461130- субвенции за јавни комунални претпријатија.

Средствата од став 1 на овој член ќе се трансферираат на сметката на ЈПКР “Услуга” Берово.

Согласно оваа Одлука ќе се потпише Договор меѓу Градоначалникот на општина Берово и ЈПКР “Услуга” Берово.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Берово”.

Бр.09-3661/1
06.11.2018 година
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО
Претседател
Јован Матеничарски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

О Д Л У К А
за утврдување на приоритет за учество на јавен повик бр.07/2018 за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 124

Се објавува **О Д Л У К А** за утврдување на приоритет за учество на јавен повик бр.07/2018 за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 124, Бр.3662/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/14
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 , 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со Јавниот повик бр.07/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година, Советот на Општина Берово на 14-тата седница одржана на ден 6.11.2018 година донесе:

О Д Л У К А
за утврдување на приоритет за учество на јавен повик бр.07/2018 за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 124

Член 1

Се утврдува приоритет на проектот „Рехабилитација на дел од локален пат за пристап до земјоделско земјиште од с.Русиново до м.в Безгаштево“.

Член 2

Средства за реализација на проектот од член 1 на оваа Одлука ќе се користат од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09- 3662 /1
6.11.2018 година
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

О Д Л У К А
за давање согласност за намената на инвестицијата од
Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2018 година за мерка 124

Се објавува О Д Л У К А за давање согласност за намената на инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 124, Бр.3663/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/15
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 , 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со Јавниот повик бр.02/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година, Советот на Општина Берово на 14-тата седница одржана на ден 6.11.2018 година донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност за намената на инвестицијата од
Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2018 година за мерка 124

Член 1

Советот на Општина Берово, дава согласност за намената на инвестицијата за проектот „Рехабилитација на дел од локален пат за пристап до земјоделско земјиште од с.Русиново до м.в Безгаштево“.

Член 2

Средства за реализација на проектот од член 1 на оваа Одлука ќе се користат од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-3663 /1
6.11.2018 година
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К
за објавување на

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за
Општина Берово за извештајниот период (кумулативно)
за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година
(трет квартал)

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година (трет квартал), Бр.3664/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/16
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 06.11.2018 година донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за
Општина Берово за извештајниот период (кумулативно)
за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година
(трет квартал)

1. Советот на Општина Берово го усвои Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година
2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-3664/1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Берово за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година

Општина Берово
Извештаен период : од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година

Датум на поднесување на извештајот: 31.10.2018 година

Приходи - Квартал прет	Буџет за 2018 година		Ефек. Анализа за 2018 година		Својоформирачки активности за 2018 година		Донции за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година	
	План	Реализација за III квартал	План	Реализација за III квартал	План	Реализација за III квартал	План	Реализација за III квартал	План	Реализација за III квартал	План	Реализација за III квартал
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:												
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	66.853.639,0	44.080.858,0	153.446.825,0	93.678.152,0	13.798.000,0	5.930.278,0	33.747.780,0	26.514.973,0	0,0	0,0	267.946.244,0	170.214.261,0
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	50.800,200,0	29.985.396,0	133.106.083,0	80.564.402,0	11.068.000,0	5.646.531,0	11.082.808,0	8.326.398,0	0,0	0,0	206.057.091,0	124.482.847,0
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:												
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	18.894.361,0	5.478.073,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.894.361,0	5.478.073,0
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	34.887.800,0	18.463.766,0	20.340.742,0	1.134.856,0	2.730.000,0	33.490,0	22.664.972,0	6.427.094,0	0,0	0,0	80.623.514,0	26.055.196,0
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	32.455.033,0	20.547.872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.455.033,0	20.547.872,0
711 Данок од доход, од дивиденда и од капитални додони	1.690.000,0	1.146.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.690.000,0	1.146.160,0
712 Придоноси за социјално осигурување	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
713 Данок на имот	8.192.033,0	6.636.036,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.192.033,0	6.636.036,0
714 Домашни даноци на стоки и услуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715 Данок од меѓународна трговија и транспортни (царини и давани	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
717 Данок на специфични услуги	20.093.000,0	12.228.286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.093.000,0	12.228.286,0
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	2.480.000,0	337.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.480.000,0	337.370,0
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.065.328,0	2.476.917,0	0,0	11.886,0	13.798.000,0	5.930.278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.863.328,0	8.419.081,0
721 Претрпеваачки приходи и приходи од имот	510.000,0	351.780,0	0,0	0,0	0,0	2.980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510.000,0	351.780,0
722 Гроби, судски и административни такси	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723 Такси и надоместоци	1.230.000,0	994.591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.230.000,0	994.591,0
724 Други владини услуги	30.000,0	22.000,0	0,0	11.886,0	8.118.000,0	3.585.603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0	4.580.194,0
725 Други невладини приходи	3.275.528,0	1.108.546,0	0,0	0,0	2.201.000,0	2.201.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.275.528,0	1.108.546,0
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	29.333.078,0	21.066.069,0	153.446.825,0	93.666.266,0	30.000,0	40.695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.747.780,0	26.514.973,0
741 Трансфери од други нивоа на власт	29.333.078,0	21.066.069,0	153.446.825,0	93.666.266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.333.078,0	21.066.069,0
744 Донции од странство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
754 Друго домашно задолжување	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6.505.000,0	2.563.554,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.505.000,0	2.563.554,0
731 Продажба на капитални средства	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0
732 Продажба на стоки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
733 Продажба на земјиште и недвижими вложувања	6.455.000,0	2.563.554,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.455.000,0	2.563.554,0
734 Приходи од дивиденди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	12.329.361,0	2.914.519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.329.361,0	2.914.519,0
741 Трансфери од други нивоа на власт	12.329.361,0	2.914.519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.329.361,0	2.914.519,0
743 Капитални додони	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Образложение:

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К

за објавување на

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски
Образец К2 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година
(трет квартал)

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година (трет квартал) Бр.09-3665/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/17
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) , Советот на Општина Берово на седницата одржана на 06.11.2018 година донесе:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски
Образец К2 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година
(трет квартал)

1. Советот на Општина Берово го усвои Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-3665/1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Образец К2
Квартален извештај за достижени нематериални обврски

Општина: **Берово** од **01.01.2018** година до **30.09.2018** година
 Квартал: **3** од **3** **31.10.2018** година
 Датум на поднесување на извештајот: **31.10.2018** година
 (ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена		Обврски до 60 дена		Обврски над 60 дена		Вкупно
	Извршени	Неизвршени	Извршени	Неизвршени	Извршени	Неизвршени	
Јануари	1.072.288	1.350.095	27.271.925	20.283.116	47.555.041	49.977.424	
Февруари	1.127.538	255.210	26.356.657	21.295.822	47.652.479	49.035.227	
Март	658.549	459.407	26.356.657	21.117.477	47.474.134	48.622.480	
Април	650.560	68.444	26.356.657	20.982.715	47.239.372	47.958.376	
Мај	581.956	138.256	26.356.657	19.398.531	45.755.188	46.475.480	
Јуни	969.038	91.372	26.356.657	18.117.056	44.473.713	45.534.125	
Јули	595.513	205.249	26.356.657	17.408.649	43.765.306	44.566.088	
Август	466.432	71.658	26.356.657	16.846.126	43.202.833	43.740.923	
Септември	630.620	195.446	29.636.699	16.012.988	45.649.687	46.465.759	
Октомври					0	0	
Ноември					0	0	
Декември					0	0	

Образложение:

Достигнатите обврски до 30 дена на износ од 624.656,00 ден, се однесуваат на пречистени обврски по основа на комунални услуги, поправки и тесно одржување-делт на дрвоопоради, услуги осигурување на моторни возила, правни услуги, доставки на лица преку автобуси, авионици и слично обврски за испорука услуги за набавка на материјал. Обврските до 60 дена на износ од 195.446,00 ден, се однесуваат на испоручени тесно неизвршени обврски за испоручени услуги и тесно одржување. Достигнатите обврски над 60 дена на износ од 16.012.988,00 ден, по нивоот дел се однесуваат на испоручените обврски за испоручени правни работи и во споредба со вториот квартал нешто се намалени за околу 1.200.000,00 ден, а во исто време кумуларно поради ограниченоста на општината во комуналните услуги, поправки и тесно одржување на околу 2.963.201,70 ден. Обврските се утврдени постојано од 29.03.2017 година. Изградба на Зелени парки во Берово. Обврските се на платен месец, лимит кој во моментот изнесува 7.525.000,00 ден. Достигнатите утврдени обврски на 60 дена на износ од 29.636.699,00 ден, на крајот на 31.10.2018 година, се однесуваат на обврски по доставени наводи за извршување. Идентификација на лица преку автобуси, авионици и слично на 26.356.657,00 ден. Пресуда РО бр.12/18 година од Основен суд Берово во корист на тужбата Државна агенција за борба против корупција на 884.877,00 ден. Пресуда РО бр.48/17 од Основен суд Берово во корист на тужбата Државна агенција за борба против корупција на 2.463.900,00 ден од ком. 68.755,00 ден, веќе се платени и Пресуда РО ж.14/18 на износ од 42.676,00 ден која е платена заклучно со крајот на кварталот.

Лице за контакт: _____
 Име и презиме и тел број: _____
 Адреса: _____

Решкодна ставка	Извршени обврски	Неизвршени обврски
401		
402		
403		
404		
411		
412		
413		
414		
420		
421		
423		
424		
425		
426		
427		
431		
432		
433		
461		
462		
463		
464		
465		
471		
472		
473		
474		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
491		
492		
493		
Total	46.465.759	



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К

за објавување на

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините
Образец К3 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година
(трет квартал)

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година (трет квартал) Бр.3666/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/18
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 06.11.2018 година донесе:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините
Образец К3 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година
(трет квартал)

1. Советот на Општина Берово го усвои Кварталниот извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините, Образец К3 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-3666/1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатја основани од општините

Општина: **БЕРОВО** 01.01.2018 година до 30.09.2018 година
 Извештен период: (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештај: (ден, месец, година) 31.10.2018

Долг на општината

Реден број	Ознака на кредит и намена	Назив на кредитот и намена	Заклучок	Организација во валута	Износ	Квантита		Рок на отплата	Грфе период	Износ на повисоки отплати (во валута)	Гаранции кредит (валуте)	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина	Датум на отплата на камата	Доступна обврска (во кварталниот период)	Датум на доспевање ме на обврската	Платена обврска (во кварталниот период)	Датум на отплата на обврската	Доступна обврска (во кварталниот период)	Состојба на долгот за кварталниот период**			
						статна %	Рок на отплата																
1	Долгорочен кредит	Проект за подобрување на општинските услуги	Сметка била Министерсво финансиски	МКЦ	24.048.503	евро	13 години 3 години	3 години	23.774.144	да	подоолно	10 февруари 2016 год.	10 август 2025 год.	10 август 2015 год.	10 август 2025 год.	1.148.707	1.148.707	10 август 2018 год.	1.148.707	1.148.707	13.07.2018 16.07.2018 08.08.2018	23.774.144	16.361.502
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							

Долг на ЈП основани од општината

Реден број	Ознака на кредит и намена	Назив на кредитот и намена	Заклучок	Организација во валута	Износ	Квантита	Рок на отплата	Грфе период	Износ на повисоки отплати (во валута)	Гаранции кредит (валуте)	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина	Датум на отплата на камата	Доступна обврска (во кварталниот период)	Датум на доспевање ме на обврската	Платена обврска (во кварталниот период)	Датум на отплата на обврската	Доступна обврска (во кварталниот период)	Состојба на долгот за кварталниот период**	Заклучок (основа на ЈП)
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				

Име и презиме и телефонски број: Татјана Митреска - 0334711057
 Подпишане: *[Signature]*



* а) месечно; б) квартално; в) полугодично; г) годишно; д) друго;
 ** Податоците се однесуваат на главнина на долгот

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К

за објавување на

З А К Л У Ч О К

за давање позитивно мислење на

Програмата за изведување на еднодневна екскурзија
за учениците од III (трето) одделение

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од III (трето) одделение Бр.3667/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/19
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 73 Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07,30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 06.11.2018 година донесе:

З А К Л У Ч О К

за давање позитивно мислење на

Програмата за изведување на еднодневна екскурзија
за учениците од III (трето) одделение

1. Советот на Општина Берово дава позитивно мислење на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија на учениците од III одделение при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово бр.08-450/1 од 28.09.2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-3667/1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К

за објавување на

З А К Л У Ч О К

за давање позитивно мислење на

Програмата за изведување на дводневна екскурзија
за учениците од VI (шесто) одделение

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од VI (шесто) одделение Бр.3668/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/20
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 73 Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07,30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 06.11.2018 година донесе:

З А К Л У Ч О К

за давање позитивно мислење на

Програмата за изведување на дводневна екскурзија
за учениците од VI (шесто) одделение

1. Советот на Општина Берово дава позитивно мислење на Програмата за изведување на дводневна екскурзија на учениците од VI (шесто) при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово бр.08-450/2 од 28.09.2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-3668/1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К

за објавување на

З А К Л У Ч О К

за давање позитивно мислење на

Програмата за изведување на тридневна екскурзија
за учениците од IX (деветто) одделение

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на тридневна екскурзија за учениците од IX (деветто) одделение Бр.3669/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/21
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 73 Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07,30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 06.11.2018 година донесе:

З А К Л У Ч О К

за давање позитивно мислење на

Програмата за изведување на тридневна екскурзија
за учениците од IX (деветто) одделение

1. Советот на Општина Берово дава позитивно мислење на Програмата за изведување на тридневна екскурзија на учениците од IX (деветто) при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово бр.08-450/3 од 28.09.2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-3669/1
06.11.2018 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

З А К Л У Ч О К

за објавување на

О Д Л У К А

за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на

Меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА
ИСТОК – Штип

Се објавува О Д Л У К А за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип, Бр.3670/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година.

Бр.08-3679/22
07.11.2018 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на членовите 51, 538 и 539 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 217/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 64/2018; 120/2018.), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 06. 11.2018 година, донесе:

О Д Л У К А

за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на
Меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип.

Член 1

Со оваа Одлука престанува со работа и се спроведува постапка за ликвидација на Меѓуопштинското јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр.119, Штип.

Член 2

Основниот влог во износ од 305.900,00 денари, се враќа на основачите, односно на:

- Општина Чешиново-Облешево, во износ од 12.600,00 денари
- Општина Македонска Каменица, во износ од 14.000,00 денари
- Општина Берово, во износ од 23.500,00 денари
- Општина Пехчево, во износ од 9.300,00 денари
- Општина Кочани, во износ од 64.000,00 денари
- Општина Винаца, во износ од 33.500,00 денари
- Општина Штип, во износ од 80.400,00 денари
- Општина Зрновци, во износ од 5.000,00 денари
- Општина Делчево, во износ од 29.500,00 денари
- Општина Пробиштип, во износ од 27.300,00 денари

– Општина Карбинци, во износ од 6.800,00 денари.

Член 3

Се менува називот на фирмата на Меѓуопштинското јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип и гласи: Меѓуопштинското јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип – во ликвидација.

Се менува и скратениот назив на фирмата МЈП ДЕПОНИЈА ИСТОК- Штип и гласи: МЈП ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип – во ликвидација.

Член 4

Дарко Митевски – д-р по менаџмент во образованието, со адреса на живеење на ул. „14 Јуни“ бр. 3 – Македонска Каменица, се разрешува од функцијата овластено лице за застапување до конституирање на МЈП ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип и се именува за ликвидатор на МЈП ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип – во ликвидација.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-3670/1
06.11.2018 година
Берово

Претседател
на Советот на Општина Берово
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 61 став 1 алинеја 12 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 , 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со Јавниот повик бр.02/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 124, Градоначалникот на Општина Берово на ден 7.11.2018 година донесе:

О Д Л У К А

**за давање согласност на Одлуката на Советот на Општина Берово
за утврдување приоритет на проект за учество на јавен повик бр. 07/2018 за
користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2018 година за мерка 124.1**

Член 1

Градоначалникот на Општина Берово, дава согласност на Одлуката на Советот на Општина Берово Бр.09- 3662/1 од 6.11.2018 со која се утврдува приоритет на проектот **„Рехабилитација на дел од локален пат за пристап до земјоделско земјиште од с.Русиново до м.в Безгаштево“**.

Член 2

Средства за реализација на проектот од член 1 на оваа Одлука ќе се користат од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.08-3662 /2
7.11.2018година
Берово

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/2002), и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/2002, 18/2007, 30/2008 и 20/2010), Советот на Општина Берово на седницата одржана на ден 06.11.2018 година донесе:

РЕШЕНИЕ

за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2018 година

1. На ФК „РУСИНОВО” од с. Русиново- Берово со ЕМБС xxxxxxxxxxxx, со седиште на на ул. Јане Сандански бр.хх Русиново- Берово се доделуваат 50.000,00 денари како трансфери до спортски клубови за реализирање на спортски активности .
2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година, програма Л0(спорт и рекреација), потставка 463120 – трансфер до спортски клубови.
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе ова Решение на жиро сметка бр. xxxxxxxxxxxxxxxx на УНИ Банка .
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Берово”.

Бр.09-3327/2
06.11.2018 година
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр.05/2002), а во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 35 од Законот за гробишта и погребални услуги (Службен Весник на Република Македонија бр. 86/2008, 159/2009, 53/2011, 163/2013, 152/2015 и 31/2016) и врз основа на поднесеното барање со бр. 08 - 2572/1 од 01.10.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе :

РЕШЕНИЕ

за исплата на парична помош
од Буџетот на Општина Берово за 2018 година

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2018 година на ПВЈТ Вечен Дом со адреса во Берово со ЕДБ xxxxxxxxxxxxxxxx, да се исплати парична помош во висина од 9.700,00 денари за трошоци за погребување за умерното лице Вера Воденска со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, која била примател на постојана парична помош.
2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на ПВЈТ Вечен Дом на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxx на Стопанска Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 08 – 2572/2
08.10.2018 година
Берово

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр.05/2002), а во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 4 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, и врз основа на поднесеното барање со бр. 08 - 3580/1 од 31.10.2018 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 08 – 3580/2 од 02.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

РЕШЕНИЕ

за исплата на парична помош
од Буџетот на Општина Берово за 2018 година

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2018 година на лицето Мухамед Мухаџери со адреса на живеење ул.„Задарска“ бр.хх од Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxx, да се исплати парична помош во висина од 2.000,00 денари поради потребно болничко лекување.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на Мухамед Мухаџери на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxx на Стопанска Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Од страна на лицето Мухамед Мухаџери е поднесено Барање за добивање на еднократна парична помош со наш архивски број 08 – 3580/1 примено во архива на Општина Берово на ден 31.10.2018 година.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 02.11.2018 година и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 3580/2 од 02.11.2018 година, во кој е констатирано дека барателот во прилог на поднесеното барање има доставено: 1. Фотокопија од лична карта, издадена од МВР Берово, со датум на издавање 05.02.2012 година и важност до 04.02.2022 година, 2. Број на трансакциска

сметка во Стопанска Банка, 3. Копија од извештај на специјалистот – субспецијалистот од ЈЗУ Клиничка болница Штип од 15.10.2018 година, 4. Копија од отпусно писмо од ЈЗУ Клиничка Болница Штип Максилофацијална Хирургија од 22.10.2018 година, 5. Копија од лекарска потврда од ПЗУ ординација по општа медицина АЛМЕТО МЕДИКА п.о бр. 70/10-18 од 29.10.2018 година, 6. Потврда бр. 2271489 од 31.10.2018 година од Агенција за вработување на Република Македонија Центар за вработување Берово дека лицето е евидентирано како невработено лице од 17.07.2014 година, 7. Потврда од ЈУ Меѓуопштински Центар за Социјална Работа Берово бр. УП1 08 – 1157 од 31.10.2018 година дека лицето е корисник на социјална парична помош.

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 4 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова Решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.

Бр. 08 – 3580/3
02.11.2018 година
Берово

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр.05/2002), а во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, и врз основа на поднесеното барање со бр. 08 - 3333/1 од 08.10.2018 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 08 – 3333/2 од 09.10.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

РЕШЕНИЕ

за исплата на парична помош
од Буџетот на Општина Берово за 2018 година

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2018 година на лицето Стојанчо Гутловски со адреса на живеење во с.Будинарци, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxx, да се исплати парична помош во висина од 2.000,00 денари поради незавидна финансиска состојба.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на Стојанчо Гутловски на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxx на Еуростандард Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Од страна на лицето Стојанчо Гутловски е поднесено Барање за добивање на еднократна парична помош со наш архивски број 08 – 3333/1 примено во архива на Општина Берово на ден 08.10.2018 година.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 09.10.2018 година и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 3333/2 од 09.10.2018 година, во кој е констатирано дека барателот во прилог на поднесеното барање има доставено: 1. Фотокопија од лична карта, издадена од МВР Берово, со датум на издавање 21.11.2009 година и важност до 20.11.2019 година, 2. Број на трансакциска сметка во Еуростандард Банка, и 3. Потврда од Агенција за вработување на Република Македонија Центар за вработување Берово бр. 2267588 од 05.10.2018 година дека лицето е евидентирано како невработено лице почнувајќи од 11.11.2016 година.

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова Решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.

Бр. 08 – 3333/3
10.10.2018 година
Берово

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, Дополнување на програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита со архивски број 09 – 2229/1 од 27.12.2017 година, Записник со архивски број 08-3502/2 од 24.10.2018 година, а согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

РЕШЕНИЕ

за исплата на средства
од Буџетот на Општина Берово за 2018 година

1. На лицето Ангела Трендафилова со адреса на живеење „Гоце Делчев“ број хх од с.Митрашинци, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2018 година се доделува парична помош во висина од 3.000,00 денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на Ангела Трендафилова, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx на Уни Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Лицето Ангела Трендафилова со адреса на живеење „Гоце Делчев“ број 25 од с.Митрашинци, Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 3502/1 од 22.10.2018 година.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 08-3502/2 од 24.10.2018 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2018 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

Бр. 08 – 3502/3
24.10.2018 година
Берово

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, Дополнување на програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита со архивски број 09 – 2229/1 од 27.12.2017 година, Записник со архивски број 08-3678/2 од 07.11.2018 година, а согласно член 6 став

5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

РЕШЕНИЕ

за исплата на средства
од Буџетот на Општина Берово за 2018 година

1. На лицето Весна Бизговска Муцунска со адреса на живеење „Крушевска Република“ број х од Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2018 година се доделува парична помош во висина од 3.000,00 денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на Весна Бизговска Муцунска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx на Уни Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Лицето Весна Бизговска Муцунска со адреса на живеење „Крушевска Република“ број 9 од Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 3678/1 од 06.11.2018 година.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 08-3678/2 од 07.11.2018 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2018 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

Бр. 08 – 3678/3
07.11.2018 година
Берово

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, Дополнување на програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита со архивски број 09 – 2229/1 од 27.12.2017 година, Записник со архивски број 08-3646/2 од 07.11.2018 година, а согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

РЕШЕНИЕ

за исплата на средства
од Буџетот на Општина Берово за 2018 година

1. На лицето Горан Колевски со адреса на живеење „Енгелсова“ број хх од Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2018 година се доделува парична помош во висина од 3.000,00 денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на Горан Колевски, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxxx на Уни Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Лицето Горан Колевски со адреса на живеење „Енгелсова“ број 2 од Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 3646/1 од 06.11.2018 година.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 08-3646/2 од 07.11.2018 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2018 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

Бр. 08 – 3646/3
07.11.2018 година
Берово

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, Дополнување на програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита со архивски број 09 – 2229/1 од 27.12.2017 година, Записник со архивски број 08-3303/2 од 05.10.2018 година, а согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

РЕШЕНИЕ

за исплата на средства
од Буџетот на Општина Берово за 2018 година

1. На лицето Дафинка Рушковска со адреса на живеење „Балканска“ број хх од Берово со ЕМБГ хxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2018 година се доделува парична помош во висина од 3.000,00 денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на Дафинка Рушковска, на трансакциска сметка број хxxxxxxxxxxxxx на Уни Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Лицето Дафинка Рушковска со адреса на живеење „Балканска“ број 12 од Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 3303/1 од 05.10.2018 година.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 08-3303/2 од 08.10.2018 година дека барателот

има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2018 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

Бр. 08 – 3303/3
08.10.2018 година
Берово

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, Дополнување на програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита со архивски број 09 – 2229/1 од 27.12.2017 година, Записник со архивски број 08-3598/2 од 06.11.2018 година, а согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

РЕШЕНИЕ

за исплата на средства
од Буџетот на Општина Берово за 2018 година

1. На лицето Ивана Дујовска Јордановска со адреса на живеење „11.ти Октомври“ број хх од Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2018 година се доделува парична помош во висина од 3.000,00 денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на Ивана Дујовска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx на Уни Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Лицето Ивана Дујовска Јордановска со адреса на живеење „11.ти Октомври“ број 21 од Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 3598/1 од 01.11.2018 година.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 08-3598/2 од 06.11.2018 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2018 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

Бр. 08 – 3598/3
06.11.2018 година
Берово

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, Дополнување на програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита со архивски број 09 – 2229/1 од 27.12.2017 година, Записник со архивски број 08-3336/2 од 09.10.2018 година, а согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

РЕШЕНИЕ

за исплата на средства
од Буџетот на Општина Берово за 2018 година

1. На лицето Марија Милошевски со адреса на живеење „11-ти Октомври“ број хх од с.Русиново, Берово со ЕМБГ хxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2018 година се доделува парична помош во висина од 3.000,00 денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на Марија Милошевски, на трансакциска сметка број хxxxxxxxxxxxxx на Стопанска Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Лицето Марија Милошевски со адреса на живеење „11-ти Октомври“ број 2 од с.Русиново, Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 3336/1 од 08.10.2018 година.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 08-3336/2 од 09.10.2018 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2018 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

Бр. 08 – 3336/3
10.10.2018 година
Берово

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, Дополнување на програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита со архивски број 09 – 2229/1 од 27.12.2017 година, Записник со архивски број 08-3385/2 од 17.10.2018 година, а согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

РЕШЕНИЕ

за исплата на средства
од Буџетот на Општина Берово за 2018 година

1. На лицето Митко Брашнарски со адреса на живеење „Keј на Младина“ број хх од Берово со ЕМБГ хxxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2018 година се доделува парична помош во висина од 3.000,00 денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на Митко Брашнарски, на трансакциска сметка број хxxxxxxxxxxxxxxxxx на Централна Кооперативна Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Лицето Митко Брашнарски со адреса на живеење „Keј на Младина“ број 9/1-10 од Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 3385/1 од 12.10.2018 година.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 08-3385/2 од 17.10.2018 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2018 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

Бр. 08 – 3358/3
17.10.2018 година
Берово

Општина Берово
Градоначалник
Звонко Пекевски с.р.